



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватска, македонска, словенска и македонски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издашја 101-12-602-32, за отгласи 101-12-602-31.

Среда, 9 декември 1964

БЕЛГРАД

Број 48

год. XX

Цена на овој број е 120.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 1.500.— дин., а за странство 3.500 динара. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. Факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-061; Служба за претплата 51-732 и Пропаганда служба 51-671.

665.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА АРХИВСКАТА ГРАГА

Се прогласува Општиот закон за архивската граѓа, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 26 ноември 1964 година.

П. Р. бр. 100

27 ноември 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

О П Ш Т ЗА К О Н ЗА АРХИВСКАТА ГРАГА

Член 1

Како архивска граѓа се смета сиот оригинален и репродукуван (пишуван, цртан, печатен, фотграфирани, филмуван, фонографирани или на друг начин забележен) документарен материјал од значење за историјата и за другите научни области, за културата воопшто и другите општествени потреби, кој е настанат во работата на поранешните државни органи и организации на територијата што ја опфаќа Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на општествено-политичките заедници, на работните и други организации, граѓанските правни лица и поединци, без оглед на тоа кога и каде настанал.

Член 2

Архивската граѓа е заштитена со законот.

Заштитата на архивската граѓа се врши со цел за нејзиното користење за научно-истражувачка работа, за објавување и за потребите на поединци, работните организации и органи.

Член 3

Со законот е заштитен и регистратурскиот материјал како извор за архивска граѓа.

Регистратурскиот материјал го сочинуваат списите, фотографските и фонографските снимки и на друг начин составените записи и документи, како и книгите и картотеките за евиденцијата на тие списи, записи и документи примени и настанати во работата на општествено-политичките заедници и нивните органи, работните и други организации, додека се од значење за нивната текушта работа или

додека од тој регистратурски материјал не е одбрана архивската граѓа што трајно ќе се чува.

Член 4

Архивската граѓа и регистратурскиот материјал се заштитени, без оглед во чија сопственост се и кај кого се наоѓаат, како и без оглед на тоа дали се евидентирани или регистрирани.

Член 5

Заштитата на архивската граѓа се заснова врз следните начела:

- 1) архивската граѓа се евидентира, се собира, се средува и се одржува;
- 2) архивската граѓа се обезбедува од оштетување уништување и исчезнување.

Член 6

Архивската граѓа има својство на културен споменик.

Се обезбедува, согласно со законот, јавност на архивската граѓа и нејзина достапност со цел за користење.

Член 7

Општествена сопственост се архивската граѓа и регистратурскиот материјал на:

- општествено-политичките заедници, работните организации, општествено-политичките организации и другите самоуправни организации;
- поранешните државни органи и државни организации, што постоеле на територијата што ја опфаќа Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Архивската граѓа и регистратурскиот материјал во општествена сопственост не можат да се отуѓат ниту оптоварат во корист на граѓани и правни лица што се носители на право на сопственост.

Член 8

Со закон можат, ако тоа го бара општиот интерес, да се ограничат правата на здруженијата на граѓани и граѓански правни лица во поглед користењето и располагањето со архивската граѓа и регистратурскиот материјал, настанат во вршењето на јавните овластенија.

Член 9

Федерацијата ги утврдува начелата за единственото евидентирање на архивската граѓа и за нејзиното одбирање од регистратурскиот материјал.

Член 10

Службата за заштита на архивската граѓа ја вршат архивите како установи.

По исклучок, во согласност со законот, заштитата на архивската граѓа може да му се довери и на одделен орган или организација во чија работа настанала граѓата, како и на друга организација.

Дејноста на архивите на заштитување на архивската граѓа е од посебен општествен интерес.

Член 11

Во поглед на евидентирањето, преземањето, средувањето, чувањето и користењето на архивската граѓа архивите ги имаат со закон определените права и должности.

Начинот и условите за користење на архивската граѓа во одделни архиви односно во други организации што се овластени да вршат и служба за заштита на архивската граѓа, се утврдуваат со нивните општи акти, во согласност со законот.

Член 12

Заради унапредување и координирање на своите дејности, меѓусобна соработка и претресување на прашањата од заеднички интерес, архивите можат да се здружуваат во заедници на архивите.

Статутот на заедницата на архивите за територијата на Југославија ѝ се поднесува, пред конечното усвојување, на Сојузната скупштина на разгледување.

Член 13

Во извршувањето на своите задачи во врска со заштитата на архивската граѓа и регистратурскиот материјал, архивите соработуваат со државните органи, со органите за заштита на културните споменици, со научните установи, со организациите на архивистите и историчарите и со другите заинтересирани организации, а се опираат и врз соработката на граѓаните.

Член 14

Архивската граѓа и регистратурскиот материјал им се пријавуваат на архивите.

Со закон се определуваат правата и должностите на имателите на архивска граѓа и регистратурски материјал во поглед на евидентирањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на граѓата и материјалот.

Член 15

Архивската граѓа и регистратурскиот материјал во општествена сопственост им се предаваат на архивите најдоцна по истекот на триесет години од времето на настанувањето на граѓата доколку со закон не е определено поинаку.

Член 16

Одредбата на членот 7 од овој закон непосредно се применува како одредба на потполн сојузен закон.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Општиот закон за државните архиви („Службен лист на ФНРЈ, бр. 12/50), освен одредбата на членот 10, што останува во важност до усогласувањето на Кривичниот законик со Уставот, Уредбата за Главниот архивски совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/50) и Решението за чување на архивскиот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/52).

Напатствието за присобирањето, чувањето и временото шкартирање на архивскиот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/52) останува во важност до денот на донесувањето на начела за единствено евидентирање и одбирање на архивската граѓа (член 9).

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

666.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за Архивот на Југославија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 26 ноември 1964 година.

П. Р. бр. 99
27 ноември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р

ЗАКОН

ЗА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

I. Основни одредби

Член 1

Архивот на Југославија ја евидентира, собира, средува, обработува, одржува, по потреба објавува и дава на користење архивската граѓа што е од посебен интерес за федерацијата, води општи податоци за архивите и нивните архивски фондови и врши и други работи кои со закон ќе му бидат ставени во делокруг.

Архивот на Југославија е установа.

Статутот на Архивот на Југославија, пред конечното усвојување, ѝ се поднесува на разгледување на Сојузната скупштина.

Седиштето на Архивот на Југославија е во Белград.

Член 2

Како архивска граѓа од посебен интерес за федерацијата се смета: архивската граѓа на централните државни органи, централните установи и централните органи на општествено-политичките и други организации во предвоена Југославија, чија дејност се простира на целата нејзина територија; архивската граѓа на органите на федерацијата, организациите основани за вршење работи од надлежноста на федерацијата и сојузните органи на општествено-политичките и други организации и архивската граѓа на граѓанските правни лица и поединци чија дејност е од општојугословенскиот интерес.

Член 3

Органите на федерацијата, организациите основани за вршење работи од надлежноста на федерацијата и сојузните органи на општествено-политичките и други организации (во понатамошниот текст: сојузните органи и организации) се должни на Архивот на Југославија да му го предаваат сиот регистратурски материјал кој е општествена сопственост, ако со овој закон не е определено поинаку.

Регистратурскиот материјал се предава во рокот што ги утврдуваат спогодбено сојузниот орган односно организацијата и Архивот на Југославија. Рокот не може да биде пократок од пет ниту подолг од триесет години од времето на настанувањето на регистратурскиот материјал.

Член 4

Регистратурскиот материјал се предава како целина и во регистратурски средена состојба.

Ако регистратурскиот материјал не е во регистратурски средена состојба, Архивот на Југославија може да бара предавателот да го среди во определен рок, а по исклучок може и самиот да го среди на трошок на предавателот.

Трошоците од ставот 2 на овој член Архивот на Југославија ги пресметува според тарифата што тој ја донесува, во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата.

Член 5

Ако сојузен орган, или организација престане со работа, регистратурскиот материјал му се предава на оној орган односно онаа организација што ги презема работите на укинатиот орган односно организација, ако со актот за престанок на работата односно ликвидација не е определено регистратурскиот материјал да му се предаде делумно или во целина на Архивот на Југославија.

Член 6

Регистратурскиот материјал односно архивската граѓа настаната во работата на Претседателот на Републиката и на органите на Федерацијата за народна одбрана, за надворешни работи и за внатрешни работи, како и на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, ја чуваат Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката односно наведените органи.

Органите од ставот 1 на овој член можат својата архивска граѓа да му ја предадат на Архивот на Југославија и да ги определат условите под кои може да се користи таа, или можат да ѝ ја доверат на друга заинтересирана организација заради проучување и чување.

Член 7

Сојузните органи и организации можат, во согласност со Архивот на Југославија, да задржат и да чуваат одделни документи или делови на архивска граѓа, ако тие им се неопходни за работа.

Член 8

Заради одбирање на архивската граѓа се вршат повремени прегледи на регистратурскиот материјал.

Повремениот преглед на регистратурскиот материјал го врши органот односно организацијата во чија работа настанал тој материјал.

При повремениот преглед на регистратурскиот материјал може да учествува и Архивот на Југославија.

Член 9

Имателите на регистратурски материјал и архивска граѓа од посебен интерес за Федерацијата се должни да обезбедуваат услови за нивното одржување и на Архивот на Југославија да му ги доставуваат податоците потребни за евиденциите што тој ги води.

Архивот на Југославија може повремено да проверува како се одржуваат регистратурскиот материјал и архивската граѓа.

Член 10

Ако Архивот на Југославија утврди дека имателот на регистратурски материјал односно архивска граѓа невнимателно ги чува или нестручно ги одржува нив, така што да постои опасност тие да бидат оштетени или уништени, ќе му наложи на имателот тој во определениот рок да обезбеди услови за нивното правилно чување и стручно одржување.

Член 11

Архивската граѓа и регистратурскиот материјал од посебен интерес за Федерацијата можат да се изнесуваат или извезуваат во странство само ако тоа, во претходно прибавено мислење од Архивот

на Југославија, го одобри Сојузниот секретаријат за просвета и култура.

Член 12

Граѓанските правни лица и поединци што се сопственици на архивска граѓа од посебен интерес за Федерацијата, се должни оваа граѓа, ако имаат намера да ја продадат, прво да му ја понудат на Архивот на Југославија.

Архивот на Југославија е должен во рок од триесет дена од денот на приемот на понудата да го извести понудувачот дали ја прифаќа понудата.

Ако Архивот на Југославија го извести понудувачот дека не сака да го користи своето предимствено право за купување односно ако Архивот до истекот на рокот од претходниот став не изјави дека ја прифаќа понудата, понудувачот може архивската граѓа да му ја продаде на друго лице, но не по пониска цена и под други поповолни услови од оние во понудата упатена до Архивот на Југославија.

Член 13

Архивската граѓа од посебен интерес за Федерацијата има својство на културен споменик и, по архивистичката обработка и средување, фондовите на таа граѓа се регистрираат како целина кај надлежниот завод за заштита на културните споменици.

Член 14

Архивската граѓа од посебен интерес за Федерацијата ѝ е достапна на јавноста и може да се користи за научни и други потреби, освен ако користењето на определена архивска граѓа би им било противно на интересите на општествената заедница.

Со општиот акт на Архивот на Југославија односно на органот или организацијата кај кои се наоѓа архивска граѓа се определуваат, во согласност со законот, условите за нејзиното користење.

Странци можат да ја користат архивската граѓа во Архивот на Југославија под истите услови како и југословенските државјани, а во согласност со меѓународните договори што ги склучила Југославија, како и врз основа на фактични реципроцитет.

Член 15

Имателите на регистратурски материјал и архивска граѓа се должни при нивното предавање на Архивот на Југославија да дадат свое мислење за начинот на користење на архивската граѓа што ја предаваат, а во одделни случаи можат да ги определат и условите за користење.

Член 16

Граѓански правни лица што се сопственици на архивска граѓа од посебен интерес за Федерацијата се должни да му допуштат на Архивот на Југославија или на други заинтересирани организации, органи и поединци, што ќе ги определи Архивот, да ја користат таа граѓа за научни или други општествени цели.

Архивската граѓа од посебен интерес за Федерацијата што е сопственост на поединци или граѓански правни лица Архивот на Југославија може со цел за научна и стручна обработка да ја сними (микрофилмува).

Член 17

Граѓански правни лица и поединци се должни архивската граѓа од посебен интерес за Федерацијата, а која е општествена сопственост, да му ја предадат на Архивот на Југославија ако со овој закон не е определено поинаку.

II. Управување

Член 18

Органи на управување на Архивот на Југославија се: совет на Архивот, управен одбор и директор.

Во управувањето на работите од посебен општествен интерес определени со овој закон учествува и архивски совет.

Членовите на советот на Архивот ги избира работната заедница на Архивот, а членовите на управниот одбор — советот на Архивот.

Член 19

Делокругот на одделни органи на управувањето на Архивот на Југославија се утврдува со статутот, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 20

Директорот на Архивот на Југославија го именува, по претходно прибавено мислење од советот на Архивот, Сојузниот извршен совет.

Член 21

Архивскиот совет на Архивот на Југославија го сочинуваат по еден претставник од Сојузот на друштвата на архивистите на Југославија, Друштвото на конзерваторите на Југославија, Академскиот совет на Југославија, Сојузот на друштвата на историчарите на Југославија, Државниот секретаријат за народна одбрана, Државниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата, Сојузниот секретаријат за просвета и култура, Институтот за изучување на работничкото движење на народите на Југославија, Институтот за општествени науки и работната заедница на Архивот.

Архивскиот совет избира претседател од редот на своите членови.

Член 22

Архивскиот совет на Архивот на Југославија:

- 1) го разгледува статутот на Архивот пред неговото усвојување и дава за него свое мислење;
- 2) дава согласност на општите акти со кои се утврдуваат условите за користење на архивската граѓа;
- 3) дава мислење и предлози за програмата за работа и развој на Архивот;
- 4) ги разгледува извештаите за работата на Архивот и дава, по своја иницијатива или на барање на Архивот, мислења и предлози по прашањата од значење за работата на Архивот и врши и други работи што ќе му ги стави законот во делокруг.

Член 23

Надзор над законитоста на работата на Архивот на Југославија врши Сојузниот секретаријат за просвета и култура.

III. Казнени одредби

Член 24

Работна или друга организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 200.000 динари:

- 1) ако не го предаде во пропишаниот рок регистратурскиот материјал односно архивската граѓа (член 3);
- 2) ако не му достави на Архивот на Југославија податоци за архивската граѓа потребни за задолжителните евиденции на Архивот (член 9);
- 3) ако не му дозволи на Архивот на Југославија да провери како се одржува архивската граѓа и регистратурскиот материјал, или не му дозволи учество во одбирање на архивската граѓа од регистратурскиот материјал (чл. 9 и 8).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 20.000 динари, и одговорното лице во работната или друга организација или во другото правно лице.

Член 25

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанско правно лице што ќе му ја продаде својата архивска граѓа на друго лице, а претходно не му ја понудило на Архивот на Југославија (член 12), односно што не ќе му дозволи на Архивот на Југославија да ја сними архивската граѓа (член 16).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорното лице во граѓанското правно лице.

Член 26

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој ќе му ја продаде својата архивска граѓа на друго лице а претходно не му ја понуди на Архивот на Југославија (член 12), односно кој не му дозволи на Архивот на Југославија да ја сними архивската граѓа (член 16).

Член 27

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во органот, организацијата или граѓанското правно лице што не ќе ги изврши наложите на Архивот за обезбедување услови за правилно чување и стручно одржување на регистратурскиот материјал односно архивската граѓа (член 10).

IV. Преодни и завршни одредби

Член 28

Државниот архив на СФРЈ продолжува со работа под назив: Архив на Југославија.

Член 29

Архивот на Југославија ќе ја евидентира архивската граѓа која според одредбите од овој закон му се предава на Архивот на Југославија, а на денот на влегувањето во сила на овој закон се наоѓа на трајно чување во некој друг архив, орган или друга организација.

Архивот на Југославија ќе ја преземе архивската граѓа од претходниот став ако за тоа постигне спогодба со организацијата кај која се наоѓа граѓата.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

667.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за Архивскиот совет на Југославија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 26 ноември 1964 година.

П.Р. бр. 101

27 ноември 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

За вршење определени стручни, советодавни и други работи од надлежноста на федерацијата во областа на заштитата на архивската граѓа, се основа Архивски совет на Југославија.

Член 2

Архивскиот совет на Југославија ги утврдува начелата за единствено евидентирање и одбирање на архивската граѓа од регистратурскиот материјал.

Архивскиот совет на Југославија претресува прашања од заеднички интерес во поглед на заштитата на архивската граѓа и методите на стручната работа на таа заштита, и за тоа им дава препораки и мислења на организациите што се занимаваат со заштитата на архивската граѓа. Архивскиот совет им дава предлози и мислења на сојузните органи по прашањата за заштита на архивската граѓа.

Член 3

Архивскиот совет на Југославија го сочинуваат претседател и дваесет два члена.

Претседател и тројца членови именува Сојузниот извршен совет, а по еден член именуваат републичките извршни совети.

Во Архивскиот совет делегираат: три члена Сојузот на архивските друштва на Југославија и по еден член Сојузот на друштвата на историчарите на Југославија, Друштвото на конзерваторите на Југославија, Сојузната стопанска комора, Институтот за изучување на работничкото движење на народите на Југославија, Институтот за општествени науки, Архивот на Југославија, Военоисторискиот институт, Државниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата и Сојузниот секретаријат за просвета и култура.

Претседателот и членовите на Архивскиот совет се именуваат односно се делегираат на две години.

Член 4

Архивскиот совет на Југославија работи во седници и своите заклучоци ги донесува со мнозинство гласови на сите свои членови.

Актите што Архивскиот совет ги донесува врз основа на овластувањето од членот 2 став 1 на овој закон, се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 5

Средствата потребни за работа на Архивскиот совет на Југославија се обезбедуваат во Сојузниот буџет.

Член 6

Архивскиот совет на Југославија донесува деловник за својата работа.

Во деловникот се утврдува начинот на работа на Архивскиот совет и другите прашања од интерес за неговата работа.

Администрацијата на Архивскиот совет ја врши Сојузниот секретаријат за просвета и култура.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

668.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за измени на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година.

П.Р. бр. 98
25 ноември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) во членот 6 став 1, членот 7 став 7 и членот 17 став 3 бројот: „900.000“ се заменува со бројот: „1.200.000“.

Член 2

Во членот 7 став 2 зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите: „пет години“.

Член 3

Членот 8 се брише.

Член 4

Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи:

„Данокот на личниот приход на граѓаните се пресметува и плаќа по следните стопи, и тоа:

Ако годишната даночна основица изнесува динари			Се пресметува и плаќа на име данок			
над	до					
—	500.000	5%				
500.000	1.000.000	25.000 + 10%	на	вишокот	над	500.000 до 1.000.000
1.000.000	1.500.000	75.000 + 15%	„	„	„	1.000.000 „ 1.500.000
1.500.000	2.000.000	150.000 + 20%	„	„	„	1.500.000 „ 2.000.000
2.000.000	2.500.000	250.000 + 25%	„	„	„	2.000.000 „ 2.500.000
2.500.000	3.000.000	375.000 + 35%	„	„	„	2.500.000 „ 3.000.000
3.000.000	4.000.000	550.000 + 45%	„	„	„	3.000.000 „ 4.000.000
4.000.000	5.000.000	1.000.000 + 55%	„	„	„	4.000.000 „ 5.000.000
5.000.000		1.550.000 + 65%	„	„	„	5.000.000

Член 5

Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако приходите на даночен обврзник на кои се плаќа данок на доход, а кои се внесени во чистиот приход од членот 2 на овој закон, се поголеми од 1,200.000 динари, данокот на личниот приход на граѓаните се пресметува и плаќа по следниве стопи, и тоа:

Ако годишниот чист приход на даночниот обврзник изнесува динари		Данок се пресметува и плаќа по следниве стопи од даночната основица
над	до	вица
—	1,200.000	—
1,200.000	1,700.000	5%
1,700.000	2,200.000	10%
2,200.000	2,700.000	15%
2,700.000	3,200.000	20%
3,200.000	3,700.000	25%
3,700.000	4,200.000	35%
4,200.000	5,000.000	45%
5,000.000	6,000.000	55%
6,000.000		65%“.

Член 6

Приходот од адвокатска дејност остварен над износот од 1,200.000 динари годишно ќе се обложи со данок на доход за 1964 година по стопите од членот 9 став 1 на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните, покрај данокот на доход кој врз вкупниот износ на тие приходи се плаќа по стопата од членот 1 став 1 на Законот за стопите на данокот на доход на приходот од адвокатска дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64).

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи одредбата на членот 1 став 2 од Законот за стопите на данокот на доход на приходот од адвокатска дејност.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува на обложувањето со данок за 1964 година.

669.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 6/62, 11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 10/64, 13/64, 24/64, 29/64, 30/64 и 31/64) текстот на делот I — Општ данок на промет, се менува и гласи:

„Дел I — Општ данок на промет.

1. На секој промет на производи на големо и на надоместоците за извршени трговски услуги се плаќа општ данок на промет по норма од 1%.

Општ данок на промет се плаќа и на увоз на производи

1. Даночната основица на општиот данок на промет ја сочинува вкупниот износ на надоместокот за продадените производи и за извршените трговски услуги. Во овој износ на надоместокот е содржан општиот данок на промет, како и данокот на про-

мет според одредбите од делот II односно делот IV од Тарифата, ако е предвидено со тие одредби плаќање на данок на промет.

Како надоместок се подразбира надоместокот во пари или натура, вредноста на трампата и вредноста на противуслугата.

Како производи од ставот 1 на оваа точка се подразбираат сировини, полупроизводи, готови производи и други материјали и предмети што се продаваат.

Како трговски услуги се подразбираат посредничките и комисионарските услуги, шпедитерските услуги, услугите на претпријатијата на луки и склади, надворешнотрговските услуги, услугите на претпријатија за контрола на квалитетот и квалитетот на производите и други трговски услуги.

3. Како даночен обврзник на општиот данок на промет се смета продавачот на производи, увозникот на производи и извршителот на услуги со надоместок.

4. Општ данок на промет плаќаат:

1) трговски претпријатија на големо и други организации што се занимаваат со продажба на големо на купени стоки — на прометот на производи, без оглед дали производите им ги продаваат на други трговски претпријатија на големо или на трговски претпријатија на мало, или им ги продаваат на други стопански и останали организации или на други потрошувачи, освен на граѓани;

2) надворешнотрговски претпријатија — на прометот на увезени производи, без оглед дали увезените производи им ги продаваат на трговски претпријатија на големо или трговски претпријатија на мало, или им ги продаваат на други стопански или останали организации или на други потрошувачи освен на граѓани;

3) други увозници, покрај увозниците од оваа точка под 2, освен граѓани — на прометот на увезените производи, без оглед дали увезените производи ги набавуваат или добиваат за свои потреби или за други цели;

4) трговски и други организации — на надоместоците за трговските услуги од точката 2 став 4 на овој дел од Тарифата.

5. Општ данок на промет не се плаќа:

1) на прометот на стоки на мало, вклучувајќи го тука и прометот на мало на пазари.

Како промет на стоки на мало во смисла на ставот 1 од оваа одредба, се подразбира прометот на стоки на мало во смисла на ставот 6 точката III делот V од оваа Тарифа (општински данок на промет);

2) на прометот на брашно, леб и млеко;

3) на прометот на таксени и други марки, меници и други вредносници и обрасци што се продаваат по пропишани цени, како и на прометот на поштенско-телеграфско-телефонски вредносници;

4) на прометот на книги, весници и списанија;

5) на прометот на производите што надворешнотрговски претпријатија непосредно ги извезуваат;

6) на надоместоците за трговски услуги извршени во странство;

7) на прометот на електрична енергија;

8) на прометот што Дирекцијата за сировини и Дирекцијата за исхрана го остваруваат со продажбата на стоки од државните материјални резерви;

9) на прометот остварен во Југославија и при увозот на производи што служат за наоружување и воена опрема на Југословенската народна армија.

6. Даночната обврска настанува во моментот на воспоставувањето на сметката (фактурата)

Општиот данок на промет се плаќа во рок од 10 дена по истекот на месецот — за прометот извршен во изминатиот месец.

Сојузниот секретар за финансии може во посебни и оправдани случаи да определи и подолги рокови за плаќање на овој данок.

Надворешнотрговските претпријатија плаќаат општ данок на промет за увезените производи, при продажбата на тие производи, а другите увозници —

при увозот на производите, на царинарница, и тоа на вредноста на увезените производи утврдена според членот 14 од Уредбата за данокот на промет.

Ако надворешнотрговско претпријатие увезува производи за туѓа сметка, е должно за сметка на комитентот да плати општ данок на промет при увозот на производите.

Општ данок на промет се плаќа и на остварената провизија од агентско комисионо работење.

Даночните обврзници што не фактурираат надоместок за извршените услуги, плаќаат општ данок на промет на надоместокот односно провизијата за услугите извршени во Југославија, при приемот на кредит-нота или друг документ со кој им се одобрува надоместок односно провизија.

При продажба на производи од консигнационен лагер се плаќа општ данок на промет на начинот предвиден за увозот на производи.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1965 година.

Р.п. бр. 167

26 ноември 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, д. р.

670.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛУСАКА — ЗАМБИЈА

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Лусака — Замбија.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 145

26 октомври 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

671.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) и членот 47 став 1 точка 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64 и 42/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ РЕГРЕС ЗА РОТО-ХАРТИЈА

1. Од средствата доделени на сојузниот буџет за 1964 година со Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/64) на претпријатијата за производство на хартија им се одобрува регрес за произведената и испорачаната рото-хартија,

2. Регресот од точката 1 на оваа одлука се одобрува во износ од 32 динари по еден килограм рото-хартија испорачана на новинско-издавачки претпријатија и новински установи почнувајќи од 11 септември 1964 година до 31 декември 1964 година.

3. Сојузниот секретар за индустрија, во согласност со сојузниот секретар за финансии, ќе донесе поблиски прописи за начинот и постапката за остварување регрес според оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 166

4 декември 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, д. р.

672.

Врз основа на членот 31 од Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1963 година (Службен лист на СФРЈ, бр. 44/63), во врска со членот 1 од Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/64), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1964 ГОДИНА

I. Објасненија кон одделни членови на Уредбата

Член 1

(кон членот 1 на Уредбата)

Како стопански организации, установи и други организации од членот 1 став 1 на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1964 година (во понатамошниот текст: Уредбата) се сметаат:

1) претпријатијата и дуќаните со средства во општествена сопственост;

2) задругите (земјоделски, занаетчиски, набавно-продажни, станбени, штедно-кредитни и други стопански задруги);

3) водните заедници што се основани и што работат според Општата уредба за водните заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/52) и според прописите донесени врз основа на таа уредба;

4) деловните банки, Југословенската извозна и кредитна банка, Поштенската штедилница, Југословенската лотарија, осигурителните заводи, заедниците на осигурувањето и Југословенската заедница на осигурувањето;

5) деловните здруженија, електростопанските заедници и други заедници што остваруваат вкупен приход и вршат распределба на доходот;

6) здравствените установи, заводите за социјално осигурување, научните установи од членот 6 на Законот за начинот на финансирање на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/60 и 16/61), како и други установи и организации што го утврдуваат вкупниот приход и доход според прописите што важат за стопанските организации;

7) установите односно посебните организациони единици на установите, органите и други организации што изработуваат инвестициона техничка документација или изградуваат инвестициони објекти во сопствена режија (член 38 став 3 и член 57 став 3 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61);

8) работничките ресторани и мензи, како и одморалиштата основани од страна на стопански ор-

ганизации и други организации и установи од овој член;

9) сервисите на станбените заедници од членот 24 став 1 на Општиот закон за станбените заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59);

10) организациите на учениците и студентите што вршат стопанска дејност или дејности слични на стопанска;

11) стопанските единици на казнено-поправителните установи, што работат според Законот за работењето на стопанските единици на казнено-поправителните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60 и 16/61);

12) заштитните работилници за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите, што работат според Правилникот за заштитните работилници за професионална рехабилитација и за запослување на инвалидите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/61).

Член 2

(кон членот 2 на Уредбата)

Со завршната сметка стопанската организација го утврдува вкупниот приход и доход што ги остварила со целокупната своја дејност како целина, утврдени според наплатената реализација со примена на членот 13 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 4/64) и на другите одредби од главата II на тој закон.

Ако стопанската организација во свој состав има погонски и деловни единици за кои според посебни сојузни прописи или правилата на стопанската организација самостојно се утврдува доходот, покрај завршната сметка со која се утврдуваат вкупниот приход и доход според екстерно наплатената реализација за стопанската организација како целина, во посебните завршни сметки за таквите погонски и деловни единици се утврдуваат вкупниот приход и доход, исто така според екстерно наплатената реализација за секоја таква погонска односно деловна единица. Ако таква стопанска организација врши еден дел од своето работење надвор од погонските и деловните единици, таа составува посебна завршна сметка за тој дел на работењето и во неа посебно го утврдува вкупниот приход и доход на ист начин како и за погонските и деловните единици.

Вкупниот приход и доход на одделни погонски и деловни единици од ставот 2 на овој член и вкупниот приход и доход што стопанската организација ќе ги оствари со работење надвор од тие единици, се утврдуваат според фактичниот удел на одделни погонски и деловни единици и работењето надвор од тие единици во остварувањето на вкупниот приход и доход за стопанската организација како целина. Вака утврдениот вкупен приход и доход на одделни погонски и деловни единици и вкупниот приход и доход остварени со работење надвор од тие единици мораат да им бидат еднакви на вкупниот приход и доход утврдени за стопанската организација како целина, според одредбата од ставот 1 на овој член.

Како работење што стопанската организација го врши надвор од погонските и деловните единици со самостојна пресметка, во смисла на ст. 2 и 3 на овој член, се подразбира оној дел на работењето што го врши таа а за кој не е организиран погон или деловна единица со самостојна пресметка.

Сето што е со овој правилник определено во поглед на составувањето на завршната сметка и пополнувањето на одделни образци за погонските и деловните единици со самостојна пресметка, се однесува и на работењето на стопанската организација од ставот 4 на овој член.

Погоните на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство ја составуваат годишната завршна сметка според одредбите од точката 5 на Одлуката за утврдувањето и распределбата на доходот на погоните на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58 и

13/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/64), кој како анекс се приложува кој завршната сметка на матичното претпријатие.

Матичното претпријатие во својата завршна сметка го внесува остатокот на доходот односно делот на тој остаток, што е искажан во завршната сметка на погоните од ставот 6 на овој член и тоа во височината што до 31 декември 1964 година е наплатена на нејзина сметка во земјата.

Деловните банки и Југословенската извозна и кредитна банка (во понатамошниот текст: банките) го утврдуваат вкупниот приход од доходот во смисла на важечките прописи, придржувајќи се притоа за одредбите од Законот за дополнителен на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) и Одлуката за определување на видовите на приходите што можат да се засметаат во вкупниот приход на банките и определени стопански организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/64).

Банките со филијалите ја составуваат завршната сметка и истата ја поднесуваат на соодветната организациона единица на Службата на општественото книговодство за банката како целина.

Член 3

(кон членот 3 на Уредбата)

Ако стопанската организација врши повеќе различни дејности за кои е определено различно плаќање на придонесот од доходот (член 4 став 2 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации), е должна за тие дејности во завршната сметка, посебно да го утврди вкупниот приход и доход и да изврши распределба на доходот заклучно со придонесот од доходот, ако користи олесненија во поглед на плаќањето на придонесот од доходот предвидени за тие дејности. Вкупниот приход и доход на одделни дејности или групи дејности кои подеднакво се третираат во поглед на плаќањето, ослободувањето или отстапувањето на придонесот од доходот, ги утврдува стопанската организација во својата завршна сметка составена за стопанската организација како целина, според фактичниот удел на одделни од тие дејности или групи дејности во остварениот вкупен приход и доход на стопанската организација како целина. Вака утврдениот вкупен приход и доход на одделни дејности или групи дејности мора да му биде равен на вкупниот приход и доход на стопанската организација како целина, утврден според наплатената реализација.

Според одредбите од ставот 1 на овој член постапуваат и погонските и деловните единици со самостојна пресметка ако вршат повеќе различни дејности од ставот 1 на овој член.

Член 4

(кон членот 4 на Уредбата)

Пописот (инвентурата) на средствата и нивните извори се врши според одредбите од Упатството за спроведување на пописот (инвентурата) кај стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56, 50/59, 49/60 и 50/61 и Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 26/64).

Елаборатот за пописот (инвентурата) е составен дел на завршната сметка и се чува кај стопанската организација односно кај погонот што има свое посебно книговодство.

Рекapитулацијата на пописот (инвентурата) стопанската организација ја доставува на Службата на општественото книговодство најдоцна на десет дена пред рокот пропишан односно продолжен од оваа Служба за доставување на завршната сметка.

Член 5

(кон членот 7 на Уредбата)

Стопанската организација ќе ги наведе во посебниот дел на извештајот за работењето начинот и мерилата по кои според чл. 2 и 3 на овој правилник

се утврдени вкупниот приход и доход на одделни погонски и деловни единици односно на одделни дејности според нивниот фактичен удел во вкупниот приход и доход утврдени за стопанската организација како целина.

Член 6

(кон членот 10 на Уредбата)

Погонската или деловната единица од членот 1 став 2 на Уредбата ја доставува завршната сметка до Службата на општественото книговодство по извршеното покривање на загубата во смисла на членот 30 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации и по утврдувањето на доходот според чл. 2 и 3 на овој правилник. За извршеното покривање на загубата и утврдувањето на доходот според чл. 2 и 3 на овој правилник стопанската организација на образецот ЗС-1 — Биланс и пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за 1964 година, на секоја погонска и деловна единица, како и на тој образец кон завршната сметка за стопанската организација како целина, става клаузула: „Пресметувањето извршено за стопанската организација како целина“.

Член 7

(кон членот 11 на Уредбата)

Рокот за доставување на завршната сметка до Службата на општественото книговодство, определен за стопанската организација во членот 11 на Уредбата, се однесува и на доставувањето на посебните завршни сметки на нејзините погонски и деловни единици од членот 1 став 2 на Уредбата.

Ако на стопанската организација од ставот 1 на овој член Службата на општественото книговодство ѝ го продолжи рокот за доставување на завршната сметка во смисла на членот 11 став 2 на Уредбата, тој продолжен рок важи и за доставување на посебните завршни сметки на нејзините погонски и деловни единици.

Член 8

(кон членот 12 на Уредбата)

Службата на општественото книговодство ќе постапи во смисла на членот 12 на Уредбата и кога се во прашање посебни завршни сметки на погонските и деловните единици на стопанската организација.

Член 9

(кон членот 17 на Уредбата)

Погонските и деловните единици од членот 1 став 2 на Уредбата што имаат жиро-сметка, истовремено со доставувањето на завршната сметка ѝ поднесуваат на Службата на општественото книговодство и налози за уплатата на разликата помеѓу износите на обврските спрема буџетите и фондовите утврдени во завршната сметка и аконтациите на тие обврски уплатени во текот на годината, како и налози за покривање на загубите во смисла на членот 6 од овој правилник.

Налозите за уплата на разликата од ставот 1 на овој член за работењето што стопанската организација од членот 1 став 2 на Уредбата го врши надвор од погонските и деловните единици од ставот 1 на овој член, ги поднесува стопанската организација.

Член 10

(кон членот 23 на Уредбата)

Ако стопанската организација од членот 1 став 2 на Уредбата не ја достави завршната сметка за стопанската организација како целина во рокот од членот 11 на Уредбата, мерките предвидени во членот 23 на Уредбата ќе се применуваат на стопанската организација како целина.

Ако стопанската организација од членот 1 став 2 на Уредбата ја достави завршната сметка за стопанската организација како целина во рокот од членот 11 на Уредбата, а нејзина погонска или деловна единица не ја достави својата завршна сметка во тој рок, мерките од членот 23 на Уредбата ќе се применат само на погонската односно деловната единица.

Ако стопанската организација од членот 1 став 2 на Уредбата, за работењето што го врши надвор од погонските и деловните единици, не ги поднесе, во смисла на членот 9 став 2 на овој правилник, наложите според членот 17 односно 18 на Уредбата, мерките од членот 23 на Уредбата ќе се применат само на тоа работење на стопанската организација.

Ако погонската или деловната единица од членот 9 став 1 на овој правилник не ги поднесе наложите од ставот 3 на овој член, мерките од членот 23 на Уредбата ќе се применат само на таа единица.

II. Обрасци за составување на завршната сметка

Член 11

Билансот (состојба на средствата и на изворите на средствата) на 31 декември 1964 година, пресметката на вкупниот приход и доход и распределба на доходот стопанската организација ги составува на единствениот образец ЗС-1 — Биланс и пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за 1964 година.

Прилозите со кои се објаснуваат одделни позиции на билансот, пресметката на вкупниот приход и доход и распределбата на доходот, стопанската организација ги составува на:

- 1) образецот ЗС-2 — Заклучен лист на 31 декември 1964 година;
- 2) образецот ЗС-3 — Утврдување на елементите за составување на завршната сметка за 1964 година;
- 3) образецот ЗС-4 — Збирна пресметка на производството и реализацијата за 1964 година;
- 4) образецот ЗС-5 — Преглед на обврските спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 декември 1964 година;
- 5) образецот ЗС-6 — Состојба на инвестиционите кредити и ануитетите на 31 декември 1964 година;
- 6) образецот ЗС-7 — Преглед на пресметаниот данок на промет и царина за 1964 година;
- 7) образецот ЗС-8 — Рекапитулација на пописот на материјалните вредности на 31 декември 1964 година.

Член 12

Стопанските организации од членот 1 став 2 на Уредбата ја составуваат завршната сметка на обрасците од членот 11 на овој правилник. Покрај тоа, за секоја од дејностите за која е определено различно пресметување и плаќање на придонесот од доходот, односно за група дејности кои подеднакво се третираат во поглед на пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот, тие го пополнуваат само образецот ЗС-3 заклучно со придонесот од доходот, ако користат повластици во поглед на плаќањето на придонесот од доходот.

Член 13

Стопанските организации од членот 3 на Уредбата ја составуваат завршната сметка за стопанската организација како целина на обрасците од членот 11 на овој правилник. Покрај тоа, за секоја од дејностите за која е определено различно пресметување и плаќање на придонесот од доходот, односно за група дејности кои подеднакво се третираат во поглед на пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот, тие го пополнуваат само образецот ЗС-3 заклучно со придонесот од доходот, ако користат повластици во поглед на плаќањето на придонесот од доходот.

Одредбите од ставот 1 на овој член се однесуваат и на погонските и деловните единици со самостојна пресметка од членот 1 став 2 на Уредбата ако во свој состав имаат дејности кои различно се третираат во поглед на пресметувањето и плаќањето.

њето на придонесот од доходот и ако користат олесненија за одделни дејности.

Член 14

Банките за sostување на завршната сметка, наместо обрасците од членот 11 на овој правилник, употребуваат посебни обрасци, и тоа:

- 1) образец ЗС ДБ-1 — Биланс и пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за 1964 година;
- 2) образец ЗС ДБ-2 — Заклучен лист на 31 декември 1964 година;
- 3) образец ЗС ДБ-3 — Утврдување на елементите за составување на завршната сметка за 1964 година;
- 4) образец ЗС ДБ-5 — Преглед на обврските спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 декември 1964 година;
- 5) образец ЗС ДБ-7 — Преглед на пресметаниот данок на промет и царина за 1964 година;
- 6) образец ЗС ДБ-8 — Рекапитулација на пописот на материјалните вредности на 31 декември 1964 година.

Покрај обрасците од ставот 1 на овој член, банките ќе го пополнат и образецот ЗС-6, предвиден за другите стопански организации, ако банките користат вакви кредити.

Член 15

Осигурителните заводи, заедниците на осигурувањето и Југословенската заедница на осигурувањето (во понатамошниот текст: осигурителните организации) за своето режиско работење составуваат завршна сметка на обрасците од членот 11 на овој правилник, со тоа што не го пополнуваат образецот ЗС-4.

Осигурителните организации ја составуваат завршната сметка за функционалното работење (средства на осигурување) на:

- 1) образецот ЗСОС-1 — Биланс на средствата на осигурувањето и распределба на бруто премијата на осигурувањето наплатена во 1964 година;
- 2) образецот ЗСОС-2 — Заклучен лист на средствата на осигурувањето на 31 декември 1964 година;
- 3) образецот ЗСОС-3 — Пресметка на средствата на осигурувањето за 1964 година.

Член 16

Заводите за социјално осигурување за своето режиско работење составуваат завршна сметка на обрасците од членот 11 на овој правилник, со тоа што не ги пополнуваат обрасците ЗС-4 и ЗС-7.

Заводите за социјално осигурување завршната сметка на фондовите и резервите на фондовите на заедниците на социјалното осигурување што се формирани кај нив и со кои ракуваат тие ја составуваат на:

- 1) образецот ЗССО-1 — Фонд на здравственото осигурување за 1964 година;
- 2) образецот ЗССО-2 — Фонд на проширеното здравствено осигурување за 1964 година;
- 3) образецот ЗССО-3 — Фонд на задолжителното здравствено реосигурување за 1964 година;
- 4) образецот ЗССО-4 — Фонд на доброволното здравствено реосигурување за 1964 година;
- 5) образецот ЗССО-5 — Фонд на основното здравствено осигурување на земјоделците за 1964 година;
- 6) образецот ЗССО-6 — Фонд на проширеното здравствено осигурување на земјоделците за 1964 година;
- 7) образецот ЗССО-7 — Фонд на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците за 1964 година;
- 8) образецот ЗССО-8 — Фонд на инвалидското осигурување за 1964 година;
- 9) образецот ЗССО-9 — Фонд на пензиското осигурување за 1964 година;
- 10) образецот ЗССО-10 — Фонд на пензиското реосигурување за 1964 година;

11) образецот ЗССО-11 — Фонд за додатокот на деца за 1964 година;

12) образецот ЗССО-12 — Резерви на фондовите на заедниците на социјалното осигурување за 1964 година;

Покрај наведените обрасци, заводите за социјално осигурување за фондовите и резервите на фондовите на заедниците на социјалното осигурување составуваат и заклучен лист на образецот ЗС-2 по синтетичките конта предвидени со контниот план на заедниците на социјалното осигурување.

Член 17

Обрасците наведени во чл. 11 до 16 на овој правилник се напечатени во Додаток на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел на овој правилник.

Начинот на издавањето на овие обрасци ќе го определи сојузниот секретар за финансии.

Член 18

Стопанската организација ѝ поднесува на Службата на општественото книговодство завршна сметка во еден примерок.

Завршната сметка на стопанската организација во смисла на ставот 1 од овој член ја сочинуваат пополнетите обрасци од чл. 11 до 16 на овој правилник и деловите од членот 6 точ. 4 и 5 на Уредбата, а завршната сметка на фондовите и резервите на фондовите на заедниците на социјалното осигурување — уште и одлуката на собранието на заедницата на социјалното осигурување за усвојување на завршната сметка.

Покрај комплетната завршна сметка од ставот 1 на овој член, стопанската организација ѝ поднесува на Службата на општественото книговодство и пополнет образец ЗС-1 односно ЗС ДБ-1, образец ЗС-6, образец ЗС-7 и обрасците ЗССО-1 до ЗССО-12 — во по два примероци, од кои еден задолжително мора да биде пополнет со рака.

Пополнетите обрасци ЗС-1 и ЗС-6 се поднесуваат во наведениот број примероци одвоено за секоја погонска и деловна единица и одвоено за работењето што не е организирано како погон односно како деловна единица со самостојна пресметка. Обрасците во кои се искажани податоците за стопанската организација како целина стопанската организација ги поднесува само во комплетот на завршната сметка од ставот 2 на овој член.

Во сите обрасци од чл. 11 до 16 на овој правилник паричните вредности се искажуваат во полн износ, освен ако на самиот образец не е изречно определено поинаку.

Член 19

Определени стопански организации во сообраќајот се должни со пописот (инвентурата) да ги опфатат и оние средства што се опишани и проценети во смисла на Одлуката за пописот и процената на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/64). Овие стопански организации ја искажуваат во завршната сметка и состојбата на тие средства и нивните извори на 31 декември 1964 година.

III. Пополнување на обрасците

Член 20

Образецот ЗС-1 се пополнува на следниот начин:

1) во колоната 4 се внесуваат податоците од образецот ЗС-1 за 1963 година односно од решението за завршната сметка за таа година. Заради упоредување податоците се групираат на начинот предвиден за пополнување на податоците за 1964 година.

Стопанските организации настанати со соединување во 1964 година, ги искажуваат податоците во колоната 4 на тој начин што вршат собирање на соодветните податоци од завршните сметки за 1963 година на сите соединети организации. Ако органи-

зациите по извршеното соединување имаат статус на погони односно деловни единици со самостојна пресметка, тие во колоната 4 ги внесуваат податоците од своите завршни сметки.

Стопанските организации кај кои во 1964 година е извршено разделување односно издвојување, ќе ги искажат по претходна илустрирана спогодба податоците во колоната 4 само кај една од издвоените организации, додека другите организации што настанале со издвојување назначуваат во колоната 4 дека податоците се искажани кај определената организација (назив на организацијата). Ако новите организации пред издвојувањето работеле како погони односно деловни единици со самостојна пресметка, тие ги внесуваат податоците за претходната година од своите завршни сметки.

Стопанските организации основани во 1964 година во колоната 4 ја ставаат ознаката: „Новооснована организација“.

Заводите за социјално осигурување не ги пополнуваат податоците за 1963 година, ниту ги внесуваат податоците од ред. бр. 234 до 236 за 1962 година.

Погонските и деловните единици со самостојна пресметка во колоната 4 под ред. бр. 96 односно 97 ги внесуваат податоците од ред. бр. 83 односно 84 на образецот ЗС-1 за 1963 година;

2) под ред. бр. 1 до 52 се внесуваат податоците од соодветните конта означени во колоната 2 на овој образец, според состојбата искажана на одделни конта во образецот ЗС-2;

3) под ред. бр. 23 се искажуваат побарувањата од купувачите според бруто-принципот според податоците на усогласените аналитички евиденции. По исклучок, контото 124 се искажува според нето-принципот, т. е. по одбивање на исправката на вредноста книжена на контото 129.

На ист начин се постапува при пополнувањето на износот во ред. бр. 28, со тоа што контото 187 се искажува според нето-принципот, т. е. по одбивање на исправката на вредноста книжена на контото 189, која се однесува на контото 187;

4) под ред. бр. 25 до 27 обртните средства содржани во класите 3, 5 и 6 треба да се искажат според нето-принципот, т. е. по намалувањето за износите на исправката на вредноста;

5) под ред. бр. 34 се внесува состојбата на непокриената загуба на крајот на годината, која мора да се сложува со износот искажан во образецот ЗС-3 ред. бр. 114 колона 9;

6) под ред. бр. 41 се внесуваат кредитите за поврмени обртни средства. Под овој реден број не можат да се внесуваат кредитите што ги примиле производителите на опрема со акцепт. Производителите на опрема се должни тие кредити да ги пренесат и искажат во завршната сметка на синтетичкото конто 914;

7) под ред. бр. 43 податоците ги внесува само продавачот на опрема (акцептантот) додека купувачот на опрема овој податок го внесува под ред. бр. 37;

8) заводите за социјално осигурување под ред. бр. 1 до 52 ги внесуваат податоците во сè на изложениот начин, со следните отстапувања:

а) под ред. бр. 19 се внесува од контото 135 само износот кој се однесува на побарувања по основот на заедничко вложување во основни средства;

б) под ред. бр. 28 се внесуваат во рамките на контата од групата 13 од контото 135 само износите што се однесуваат на побарувања по основот на заедничко вложување во обртни средства;

в) под ред. бр. 33 се внесува од контото 135 само износот што се однесува на побарувања по основот на заедничко вложување во средства за заедничка потрошувачка;

г) под ред. бр. 41 се внесува дел од контото 911 кој се однесува на кредити за поврмени обртни средства без кредитите што се примени за покривање на загубата;

д) под ред. бр. 42 се внесува делот од контото 911 кој се однесува на кредитите примени исклучиво за покривање на загубата;

ѓ) заводите за социјално осигурување кои во смисла на одредбата од членот 69 став 2 на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62) издвоиле определен дел од режискиот додаток во корист на контото 845, ќе го пренесат тој дел на режискиот додаток на товар на контото 849 а во корист на контото 2450 — Незадолжителен дел. Вака издвоените средства ќе се искажат во образецот ЗС-1 под ред. бр. 52 во рамките на контата од групата 24.

Кон завршната сметка заводите за социјално осигурување ќе ѝ поднесат на Службата на општественото книговодство и налог за пренесување на наведените средства од жиро-сметката во корист на сметката на резервниот фонд — незадолжителен дел.

По донесувањето на завршната сметка, врз основа на одлука од надлежното собрание на заедница на социјалното осигурување, овие средства ќе ги распоредат заводите за социјално осигурување во смисла на донесената одлука од споменатото собрание;

9) под ред. бр. 54 до 115 во колоната 5 се внесуваат податоците од соодветните редни броеви од образецот ЗС-3, означени во колоната 2 на овој образец, со тоа што стопанските организации при внесувањето на податоците во ред. бр. 54 до 56 за своите погонски односно деловни единици и дејности ќе водат сметка за меѓупогонските односи и распоредот на реализацијата;

10) осигурителните заводи под ред. бр. 57 искажуваат и дел на приходите пренесени од средствата на резервата на текуштата техничка премија за покривање на трошоците за извид и проценка на штета (конто 789), што се однесува на ред. бр. 46 од образецот ЗС-3;

11) заводите за социјално осигурување не го пополнуваат ред. бр. 102 затоа што немаат гарантирани лични доходи, а под ред. бр. 103 го внесуваат целокупниот износ на исплатените а неподмирени лични доходи;

12) под ред. бр. 116 и 117 се внесува делот на чистиот приход издвоен за лични доходи со одлука на органот на управувањето според одредбите од Правилникот за распределба на чистиот приход. Издвоениот износ мора да ги покрие исплатените лични доходи содржани во наплатените производи и извршените услуги и исплатените лични доходи и личните примања што не се укалкулирани а се книжени преку контата од групата 15, ако е износот на чистиот приход достатен за тоа покривање.

Делот на чистиот приход распореден за лични доходи според ставот 1 од оваа точка се раздвојува на износ кој се однесува на нето личните доходи и се искажува под ред. бр. 116 и на дел кој се однесува на придонесите од личните доходи и спрема личните доходи и се искажува под ред. бр. 117;

13) под ред. бр. 118 се внесува износот на чистиот приход кој се издвојува за деловниот фонд.

Стопанската организација која во поранешните години според одредбите од членот 67 на Законот за средствата на стопанските организации извршила покривање на загубата од деловниот фонд, под овој реден број го внесува и делот на чистиот приход што му го враќа на деловниот фонд по овој основ;

14) под ред. бр. 120 се внесуваат податоците за издвојувањето на делот на чистиот приход на поморските бродарски претпријатија на прекуморска пловидба во заедничкиот фонд за ризици, на заштитните работилници — во заедничките фондови на заштитните работилници, на стопанските единици на казнено-поправните установи — во буџетите и другите фондови на единиците, на сервисите — во фондовите на станбената заедница, како и другите издвојувања од чистиот приход;

15) под ред. бр. 123 се внесуваат средствата кои не влегуваат во вкупниот приход, а кои стопанската организација врз основа на важечките прописи ги внесува непосредно во чистиот приход, и тоа: награ-

дите што стопанската организација ги добива на саеми, изложби, натпревари и сл., наградите што сопствениците на бродови или товари им ги даваат на претпријатијата на име остварени заштеди во време при товарење и растоварување бродови (диспеч), дотациите примени за определени намени кои не влегуваат во вкупниот приход и другите приходи кои според сојузни прописи не влегуваат во вкупниот приход;

16) под ред. бр. 125 се внесува износот искажан под ред. бр. 31 на образецот ЗС-1 за 1963 година односно во решението за завршната сметка на Службата на општественото книговодство (во колоната 4 се внесува податокот од колоната 4 на образецот ЗС-1 а во колоната 5 се внесува податокот од колоната 5 на тој образец).

Дотациите што не се враќаат, примени во 1964 година за покривање загуба од поранешните години, се внесуваат под ред. бр. 130 и за тој износ не се врши намалување на непокриената загуба искажана под ред. бр. 125;

17) под ред. бр. 139 заводите за социјално осигурување не внесуваат податоци, бидејќи не вршат пресметување на гарантираните лични доходи, а под ред. бр. 140 го внесуваат истиот износ како и под ред. бр. 137;

18) под ред. бр. 141 заводите за социјално осигурување внесуваат податоци за бројот на часови работа од исплатните листи. Истиот број часови заводите го внесуваат и под ред. бр. 143;

19) под ред. бр. 144 се внесуваат податоците од исплатните листи по кои се вршат исплати на личните доходи;

20) под ред. бр. 145 се внесуваат податоци на тој начин што износот на укалкуираните часови работа искажан под ред. бр. 141 ќе се подели со бројот на часовите работа по работник од редовен работен однос, т. е. што бројот на часовите по еден работник се изнаоѓа така што, бројот на месечите работа да се помножи со 208 односно 182 часа месечно, зависно од тоа дали е во прашање осумчасовно или седумчасовно работно време во односната стопанска организација;

21) под ред. бр. 146 до 149 се внесуваат износите од побарителната страна на контата означени во заградата на колоната 3, со тоа што за ред. бр. 146 (контото 146) треба претходно да се одбие почетната состојба искажана во завршната сметка за изминатата година;

22) под ред. бр. 151 заводите за социјално осигурување го внесуваат износот од контото 147, без износот кој се однесува на исплатените дневници за службени патувања и преместувања, патни паушали и сл.;

23) под ред. бр. 154 до 159 се внесуваат податоците од побарителната страна на контата означени во заградата на колоната 3, по одбивање на почетната состојба искажана во завршната сметка за изминатата година;

24) под ред. бр. 161 до 165 се внесуваат податоците за движењето на предметите од основните средства, и тоа според набавната вредност на тие средства;

25) под ред. бр. 166 до 175 се внесуваат податоците за платените отплати на кредитите според нивните извори, и тоа само за оној дел кој се однесува на отплатата на кредитите по стасаните и платените ануитети, без интерес.

По исклучок, под ред. бр. 174 се внесуваат податоците за ануитетите по кредитите за средствата на заедничката потрошувачка, вклучувајќи ги и отплатите и интересите во врска со тие ануитети.

Податоците искажани на овие редни бројеви мораат да се сложуваат со податоците што се содржани во образецот ЗС-6, а според објасненијата дадени за пополнување на тој образец.

Под ред. бр. 172 се внесуваат отплатите по кредитите за трајни обртни средства и почетниот фонд на обртните средства што се платени од другите на-

менски средства (од задолжителните резерви на фондовите, од фондовите за научни истражувања, од фондовите на заштитните работилници и др.), од наменски дотации односно кредити посебно одобрени за плаќање на стасаните отплати (од определени банкарски средства според членост 42 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64, 42/64 и 46/64 — од вкупните банкарски средства ако банката е акцептант по странски кредит односно од општествените фондови, ако гаранција дала општествено-политичката заедница).

Под ред. бр. 173 се внесуваат отплатите по кредитите за трајни обртни средства и почетниот фонд на обртните средства, платени од жиро-сметката, т. е. за кои стопанската организација немала средства на деловниот фонд и други наменски средства наведени под ред. бр. 170 до 172;

26) под ред. бр. 176 до 181 се внесуваат потрошените средства по наведените намени добиени врз основа на податоците од аналитичката евиденција на синтетичкото konto 105;

27) под ред. бр. 183 се внесува износот на вкупно фактурираната реализација книжен на контата од групите 75 до 77 без контото 759 заедно со пренесеното салдо од контото 298. Погонските и деловните единици со самостојна пресметка под овој реден број го внесуваат износот од ред. бр. 4 на колоната 6 од образецот ЗС-3, а сите други организации — износот од ред. бр. 54 на овој образец;

28) под ред. бр. 184 се внесува износот на фактурираната реализација во текуштата година, т. е. износот искажан под ред. бр. 183 намален за износот на ненаплатената реализација пренесена од претходната година од контото 298;

29) под ред. бр. 185 се внесува износот на екстерно фактурираната реализација (на трети лица). Погонските и деловните единици со самостојна пресметка под овој реден број го внесуваат износот од ред. бр. 4 на колоната 4 од образецот ЗС-3, а сите други организации — износот од ред. бр. 54 на овој образец;

30) под ред. бр. 186 се внесува износот на екстерно наплатената реализација (од трети лица). Погонските и деловните единици со самостојна пресметка под овој реден број го внесуваат износот од ред. бр. 6 на колоната 4 од образецот ЗС-3, а сите други организации — износот од ред. бр. 56 на овој образец;

31) под ред. бр. 187 го внесуваат само погонските и деловните единици со самостојна пресметка износот на трошоците што настанале од меѓупогонска реализација кои се исклучуваат од трошоците на производството односно од трошоците на работењето содржани во фактурираната реализација;

32) под ред. бр. 188 се внесуваат износите содржани на контата 315, 366, 524, 581, 601, 661 и 684;

33) под ред. бр. 189 се внесува износот на сомнителните и спорните побарувања прокнижен на контата 124, 138 и 187, намален за износот на исправката на тие побарувања прокнижен на контата 129, 139 и 189;

34) под ред. бр. 193 се внесува износот на обврската спрема деловниот фонд по извршеното покривање на загубата на товар на деловниот фонд според завршната сметка за 1964 година. Во колоната 4 се внесува соодветниот износ со состојбата на 31 декември 1963 година;

35) под ред. бр. 196 и 197 се внесуваат износите на наплатените регреси, премии и надоместоци по сите основи, што се внесени во вкупниот приход на стопанската организација;

36) под ред. бр. 198 погонските и деловните единици со самостојна пресметка го внесуваат износот примен од други погони односно од матичната стопанска организација за покривање на загубата;

37) под ред. бр. 199 се внесува износот на сите примени дотации кои не влегуваат во вкупниот приход, книжени на контата 841 и 859;

38) под ред. бр. 209 до 218 се внесуваат укалкулираните износи на определените трошоци, со тоа што износите на контата 400, 401 и 402 треба претходно да се намалат за износот на исправките што се прокнижени на синтетичкото konto 409.

Од ред. бр. 211 до 218 се внесуваат податоците според видовите на придонеси односно членарини, со тоа што нивниот збир да му одговара на износот книжен на контото 451 и 459;

39) под ред. бр. 219 се внесува износот од синтетичкото konto 230 по одбивање на износот на амортизацијата пресметана според пропишаните стопи;

40) под ред. бр. 220 се внесува износот прокнижен на должовната страна од аналитичкото konto 2751, додека под ред. бр. 221 се внесува дел на износот од побарителната страна на аналитичкото konto 2751 што ѝ е отстапен на стопанската организација од страна на комуналниот завод за социјално осигурување;

41) под ред. бр. 223 се внесува бруто износот заедно со придонесот за општествените инвестициони фондови што го распределила стопанската организација во текот на годината и го внесла во деловниот фонд и во фондот на заедничката потрошувачка;

42) под ред. бр. 224 се внесува бруто износот заедно со соодветните придонеси што ги плаќа стопанската организација на личните доходи издвоени по тој основ;

43) под ред. бр. 225 и 226 осигурителните организации и заводите за социјално осигурување го внесуваат истиот износ од ред. бр. 28 на колоната 6 од образецот ЗС-3.

Стопанската организација која во свој состав има погонски или деловни единици со самостојна пресметка при составувањето на образецот ЗС-1 за стопанската организација како целина, не внесува податоци под ред. бр. 225 и 226;

44) под ред. бр. 234 до 236 се внесуваат соодветните износи за 1962 година од образецот ЗС-1 на колоната 4 од завршната сметка за 1963 година, и тоа: за ред. бр. 234 — од ред. бр. 8, за ред. бр. 235 — од ред. бр. 3, а за ред. бр. 236 — разликата од ред. бр. 3 и 10;

45) стопанската организација која во свој состав има погонски односно деловни единици со самостојна пресметка не ги внесува податоците за ред. бр. 185, 186 и 187 кога го пополнува образецот ЗС-1 за стопанската организација како целина;

46) податоците внесени во образецот ЗС-1 за погонските односно деловните единици со самостојна пресметка мораат во својот збир да им бидат еднакви на податоците внесени во образецот ЗС-1 кој се составува за стопанската организација како целина.

Член 21

Образецот ЗС-2 се пополнува на тој начин што во него стопанската организација ја внесува состојбата по сите пропишани синтетички conta, и тоа по оној ред како што е пропишано во единствениот контен план, а заводите за социјално осигурување — според синтетичките conta на својот контен план.

Стопанската организација која во свој состав има погонски и деловни единици со самостојна пресметка во образецот ЗС-2 го внесува збирот на податоците од одделни обрасци ЗС-2 на нејзините погонски и деловни единици.

Член 22

Образецот ЗС-3 го пополнуваат стопанските организации кои во свој состав немаат погонски и деловни единици со самостојна пресметка на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 сите стопански организации, освен трговските, го пресметуваат коефициентот Р-1 кој им служи за изнаоѓање на трошоците на

работењето според видовите содржани во фактурираните производи и услуги;

2) под ред. бр. 2 трговските стопански организации го пресметуваат коефициентот Р-2 кој им служи за изнаоѓање на трошоците на трговијата според видовите содржани во фактурираната реализација.

Трговските стопански организации што се занимаваат и со производна дејност за таа дејност го применуваат коефициентот Р-1, а производните стопански организации што се занимаваат со трговска дејност го применуваат за таа дејност коефициентот Р-2. Стопанските организации ќе ги применуваат овие коефициенти без оглед дали трговската дејност е организирана како погон со самостојна пресметка или не. Во овој случај, стопанската организација го пополнува образецот ЗС-3 посебно за производната а посебно за трговската дејност, и тоа: ред. бр. 1 и 2 во колоната 3, а ред. бр. 7 до 28 во кол. 4 и 5;

3) под ред. бр. 3 сите стопански организации го пресметуваат коефициентот Р-3 кој им служи за изнаоѓање на определените трошоци на работењето содржани во наплатената реализација.

Коефициентите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат најмалку на две децимали.

Ако стопанската организација ги утврдила трошоците содржани во фактурираната односно наплатената реализација врз основа на податоците од книговодството и други евиденции (без утврдување на коефициентот), таа на местото предвидено за запишување на коефициентот става ознака: „Без коефициент“.

Осигурителните организации и заводите за социјално осигурување не ги пресметуваат коефициентите под ред. бр. 1, 2 и 3.

4) под ред. бр. 4 во колоната 6 се внесува износот на фактурираната реализација заедно со пренесеното салдо на ненаплатената реализација од изминатата година што е искажана на конатата од групата 75 до 77 во книговодството на стопанската организација. Интерната реализација (синтетичкото konto 759) не влегува во фактурираната реализација односно во вкупниот приход;

5) под ред. бр. 5 во колоната 6 се внесуваат непребиевите ненаплатени побарувања за испорачани и фактурирани стоки односно за извршени и фактурирани услуги според состојбата на 31 декември 1964 година. Податоците, по правило, се земаат од следниве conta.

- 120 — Купувачи во земјата,
- 121 — Купувачи во странство,
- 124 — Сомнителни и спорни побарувања од купувачите,
- 137 — Други побарувања што се однесуваат на продажбата со регрес,
- 180 — Кредитни односи во земјоделското производство со индивидуални производители,
- 1810 — Кредити во стоки,
- 187 — Сомнителни и спорни побарувања од кредитните односи, како и непребиеви побарувања од другите conta што се во врска со книжењето во класата 7, но без интерна реализација.

Како побарувања од ставот 1 на оваа точка се подразбираат само непребиевите ненаплатени побарувања по основот на испорачани производи односно извршени и фактурирани услуги на купувачите надвор од стопанската организација (екстерна реализација).

Збирот на побарувањата од наведените conta се намалува за износот на исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања (контата 129 и 189);

6) под ред. бр. 4 и 6 во колоната 6 осигурителните организации го внесуваат износот на режискиот додаток книжен на контата од групата 75, а заводите за социјално осигурување под овие редни броеви го внесуваат остварениот режиски додаток

од контата на групата 75 по одбивање на надоместоците односно издвојувањата што се подмируваат од тој додаток;

7) под ред. бр. 4 до 6 во колоната 6 стопанските организации со специфичен начин на наплата и распределба на приходот (железнички транспортни претпријатија, претпријатија на поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај, осигурителни организации и заводи за социјално осигурување) ги внесуваат износите наплатени до 31 декември 1964 година, без оглед што поради постапката за распределба на заедничките приходи од збирната сметка или од други причини соодветен дел на тие приходи не ѝ е одобрен на жиро-сметката на одделни стопански организации до 31 декември 1964 година;

8) под ред. бр. 7 до 27 во колоната 4 се внесуваат вкупно укалкулираните трошоци според видовите од соодветните конта на класата 4 означени во колоната 2 на овој образец;

9) под ред. бр. 7 до 27 во колоната 5 стопанските организации ги внесуваат износите на трошоците содржани во фактурираната реализација, добиени со примена на коефициентот P-1, односно трговските стопански организации — со примена на коефициентот P-2 врз износите искажани во колоната 4;

10) под ред. бр. 7 до 27 во колоната 6 стопанските организации ги внесуваат износите на трошоците содржани во наплатената реализација, добиени со множење на износите искажани во колоната 5 со примена на коефициентот P-3;

11) под ред. бр. 29 до 42 во колоната 5 се внесуваат податоците од контата означени во колоната 2;

12) под ред. бр. 29 трговските и угостителските претпријатија и дуќани, продавниците на производните претпријатија и општите земјоделски задруги за трговска дејност, како и други стопански организации што вршат трговска дејност, ја внесуваат набавната вредност на продадените трговски стоки, материјали и отпадоци со соодветните износи на зависните трошоци, освен издатоците што се подмируваат од средствата за лични доходи на работниците.

Во набавната вредност се вклучува и данокот на промет што го плаќаат овие претпријатија при набавката на стоки.

Данокот на промет што го плаќаат овие претпријатија на прометот на продадените производи се внесува под ред. бр. 30 до 32.

Трговските стопански организации кои залихите на стоки ги водат по продажните цени, ја утврдуваат набавната вредност на реализираните стоки по пат на просечната разлика во цената, при што набавната вредност на реализираните стоки за пренесената ненаплатена реализација од 1963 година ја земаат онаква каква што е утврдена во завршната сметка за 1963 година односно по решението за завршната сметка за 1963 година.

Трговските стопански организации кои при отворањето на деловните книги за 1964 година поставиле според одредбата од членот 32 став 10 на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/61, 2/63 и 10/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/63 и 20/64), т. е. кои за разликата помеѓу пренесената ненаплатена реализација (од контото 298) и соодветниот износ на набавната вредност на реализираните трговски стоки содржани во ненаплатената реализација (од контото 198) ги задолжиле контата од групата 71 во корист на контата од групата 69, ќе ја сторнираат (со црвено сторно) таа разлика пред пресметувањето на разликата во цената;

13) под ред. бр. 34 се внесуваат податоците за износот на стасаните отплати по кредитите што се отплатуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на доходот, и тоа: по кредитите дадени до 5 јануари 1958 година од Општиот инвестиционен

фонд за инвестиции за експлоатација на рудниците на јаглен, метали и неметали, за експлоатација на нафта и геолошки истражувања — во смисла на одредбите од членот 129 на Законот за средствата на стопанските организации, по кредитите дадени за освојување ново производство — во смисла на членот 95 од Законот за средствата на стопанските организации и точката 6 од Одлуката за кредитите за освојување ново производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57); и по кредитите дадени за покривање на загубата во пробно производство — во смисла на точката 17 став 2 од Одлуката за пробното производство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57 и 45/58);

14) под ред. бр. 36 внесуваат податоци само трговските претпријатија што вршат промет на земјоделски прехранбени производи;

15) под ред. бр. 37 внесуваат податоци само стопанските организации што се занимаваат со одгледување и експлоатација на шуми;

16) под ред. бр. 7 до 32 и ред. бр. 35 и 37 до 39 во колоната 6 се внесуваат податоците пресметани со примена на коефициентот P-3 врз износите искажани во колоната 5;

17) под ред. бр. 33, 34, 36, 40 и 42 во колоната 6 се внесуваат податоците од колоната 5, без примена на коефициентот P-3;

18) заводите за социјално осигурување и осигурителните организации по сите елементи од ред. бр. 7 до 44 внесуваат податоци само во колоната 6.

Заводите за социјално осигурување под ред. бр. 34 го внесуваат и износот на задолжителното издвојување за резервата од контото 743, со тоа што во колоната 2 на образецот ЗС-3 го додаваат и бројот на контото 743;

19) под ред. бр. 44 во колоната 6 се искажува износот што треба да се прокнижи на товар на синтетичкото konto 795, со одобрување на соодветните конта од групите 70 до 74;

20) под ред. бр. 50 стопанските организации здружени во електростопански заедници односно во нивни деловни здруженија, го внесуваат износот добиен во вид на враќање (ристорно) од заедницата односно од деловното здружение;

21) под ред. бр. 51 електростопанските заедници односно деловните здруженија го внесуваат делот на доходот што им го враќаат на претпријатијата здружени во тие заедници односно во тие деловни здруженија;

22) под ред. бр. 54 заводите за социјално осигурување не внесуваат податоци, бидејќи немаат гарантирани лични доходи, додека под ред. бр. 55 го внесуваат целокупниот износ на неподмирениот исплатени лични доходи;

23) под ред. бр. 55 се внесуваат податоци за загубата поради неподмирениот остаток на исплатените лични доходи над износот на гарантираните лични доходи. Овој износ се изнаоѓа на тој начин што од вкупниот износ на личните доходи содржани во наплатената реализација (ред. бр. 27 на колоната 6 од овој образец) наголемен за износот на исплатените лични доходи и личните примања што не се укалкулирани а се книжени на контата од групата 15, се одбива износот на чистиот приход распореден за лични доходи (ред. бр. 116 и 117 на образецот ЗС-1), па од добиениот резултат ќе се одземе износот искажан под ред. бр. 54 на овој образец;

24) под ред. бр. 56 стопанската организација што остварила загуба на трошоците на работењето, го зголемува тој износ на загубата за износот на загубата што ќе го оствари деловното здружение чиј е член таа;

25) под ред. бр. 60 стопанските организации од определени дејности го внесуваат придонесот од доходот што го уплатуваат во општествените инвестициони фондови и во буџетите на општествено-политичките заедници во смисла на членот 7 став 3 и членот 27 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, односно што го уплатуваат здравствените установи во општинските здравствени инвестициони фондови.

Под овој реден број стопанските организации што ги извршуваат своите обврски спрема општествената заедница во паушален износ внесуваат дел на паушалот што му одговара на придонесот од доходот. Другите обврски од договорот за паушал ги внесуваат според видовите под ред. бр. 22 од овој образец односно под ред. бр. 115 на образецот ЗС-1;

26) под ред. бр. 61 стопанските организации од определени дејности го внесуваат износот на придонесот од доходот отстапен за нивните фондови, а стопанските организации што ги извршуваат своите обврски спрема општествената заедница во паушален износ — делот на паушалот што е отстапен за нивните фондови.

Под овој реден број се внесува и износот на придонесот од доходот, кој по одлука од органот на управувањето се внесува непосредно во деловниот фонд во смисла на одредбите од членот 2 на Законот за ослободување од плаќање на придонесот од доходот остварен со вршење определени дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64).

27) под ред. бр. 63 претпријатијата зачленети во електростопански заедници го внесуваат придонесот од доходот остварен од дејноста на производството и преносот на електричната енергија, кој ѝ го уплатуваат на Заедницата на југословенското електростопанство за покривање на кусоците, според точката 5 од Одлуката за нормите на придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/61, 44/61, 52/61, 30/62 и 53/62).

Под истиот реден број го внесуваат:

претпријатијата за промет на филмови — делот на придонесот од доходот кој го уплатуваат во корист на стопанските организации за прикажување на филмови во смисла на Уредбата за посебните услови за расподелба на доходот на некои видови стопански организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/62); стопанските организации — придонесот од доходот остварен од печатарската дејност кој во смисла на Одлуката за отстапување на републичките фондови за унапредување на издавачката дејност на придонесот од доходот на стопанските организации остварен од печатарската дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/63) се уплатува во корист на републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност односно републичкиот буџет; поморско-бродарските претпријатија на прекуморската пловидба — делот на придонесот од доходот кој го внесуваат во Заедничкиот фонд за ризици во смисла на Законот за Заедничкиот фонд за ризици на поморските бродарски претпријатија на прекуморската пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/62); железничките транспортни претпријатија — делот на доходот кој го внесуваат во фондот за модернизација на Југословенските железници во смисла на Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63 и 17/64); заштитните работилници — делот на придонесот од доходот што го внесуваат во заедничките фондови на заштитните работилници и др.;

28) под ред. бр. 65 до 70 внесуваат податоци стопанските организации што се занимаваат со промет на прехранбени производи во смисла на точката 2 под б од Одлуката за нормите на придонесот од доходот на стопанските организации и членот 1 од Законот за ослободување од плаќање на придонесот од доходот остварен со вршење на дејноста промет на прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64);

29) под ред. бр. 65 се внесува износот на фактурираната реализација од 1 јануари до 31 декември 1964 година од контата на групата 75 до 77 без синтетичкото konto 759 по одбивање на пренесениот износ од претходната година од контото 298, а под ред. бр. 66 — соодветниот дел на фактурираната реализација на прехранбените производи врз основа на посебни книговодствени податоци;

30) под ред. бр. 71 до 77 се внесува бројот на часовите (колоната 3) и износот на бруто личните

доходи заедно со придонесите и надоместоците што се плаќаат на личните доходи (колоните 4, 5 и 6) од соодветните контата на групата 46, а во смисла на членот 52 од Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации;

31) стопанските организации што имаат во своето книговодство податоци според видовите на трошоците на работењето и личните доходи содржани во фактурираните односно наплатените производи и услуги, и кои не ги пресметуваат коефициентите под ред. бр. 1 до 3 на овој образец, се должни заради внесување на податоците под ред. бр. 80, 81 и 82, да пресметаат посебни коефициенти, и тоа:

а) коефициент кој се добива со ставање во однос на износот од колоната 5 со износот од колоната 4 под ред. бр. 27 на овој образец, и кој се применува наместо коефициентот Р-1 односно Р-2;

б) коефициент кој се добива со ставање во однос на износот од колоната 6 со износот од колоната 5 под ред. бр. 27 на овој образец и кој се применува наместо коефициентот Р-3;

32) во смисла на членот 30 став 4 од Законот за средствата на стопанските организации, кај пресметувањето на просечниот износ на вкупните основни и обртни средства во делот VIII под ред. бр. 83, не се внесуваат износите на кредитите што стопанските организации ги добиле заради продажба на своите производи односно заради вршење услуги на кредит;

33) под ред. бр. 90 се внесува износот на личните доходи содржани во наплатените производи и услуги (ред. бр. 27 колоната 6 на овој образец) наголемен за износот на исплатените лични доходи и личните примања што не се укалкуирани, а се книжени на контата од групата 15;

34) под ред. бр. 83 заводите за социјално осигурување искажуваат податоци во колоните 3, 4, 5 и 9;

35) под ред. бр. 94 заводите за социјално осигурување внесуваат податоци за состојбата на контото 9300, а под ред. бр. 98 — износот на задолжителниот придонес за резервниот фонд, пресметан во смисла на членот 71 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување според формулата:

Вкупен приход х %

100

Добиениот износ со примена на оваа формула го внесуваат и под ред. бр. 99, а другите податоци на делот IX не ги пополнуваат;

36) под ред. бр. 107 се внесува износот на загубата, и тоа: во колоната 4 — од ред. бр. 125 на образецот ЗС-1, во колоната 5 — од ред. бр. 53 и 56 на образецот ЗС-3, во колоната 6 — од ред. бр. 54 а во колоната 7 — од ред. бр. 55 на овој образец. Износот во колоната 8 мора да му одговара на износот под ред. бр. 58 на образецот ЗС-3 односно под ред. бр. 104 на образецот ЗС-1;

37) под ред. бр. 108 се внесува износот на придонесот од доходот употребен за покривање на загубата од неподмирениот гарантирани лични доходи за текуштата година;

38) под ред. бр. 110 се внесува примениот износ од средствата на заедничките резерви на стопанските организации за покривање на загубата, што не е должна стопанската организација да го врати;

39) под ред. бр. 112 се внесува износот на деловниот фонд употребен за покривање на загубата во смисла на одредбите од членот 67 на Законот за средствата на стопанските организации. За оваа цел деловниот фонд мора да се користи до износот искажан на контото 900, односно до износот на непокриената загуба со средствата наведени под ред. бр. 108 до 111;

40) во делот XI — Покривање на загубата, заводите за социјално осигурување ги внесуваат податоците само под ред. бр. 107, 109 и 111 до 114 во колоните 4, 5, 7, 8 и 9, со тоа што во колоната 7

да се внесуваат податоците за вкупните непокриени пресметани и исплатени лични доходи;

41) заводите за социјално осигурување не ги пополнуваат податоците во делот V, VI, VII и X на овој образец, а осигурителните организации — податоците во делот V и VII.

Член 23

Стопанската организација што во свој состав има погонски и деловни единици со самостојна пресметка го пополнува образецот ЗС-3 на начинот определен во членот 22 од овој правилник водејќи сметка за следното:

1) во образецот составен за стопанската организација како целина соодветните податоци се внесуваат на следниот начин:

а) коефициентите под ред. бр. 1 до 3 се внесуваат или не се внесуваат зависно од мегодата според која го утврдила стопанската организација својот вкупен приход и доход односно од податоците со кои располага во своето книговодство;

б) под ред. бр. 4 до 6 се внесуваат истите податоци во колоната 4 и 6;

в) под ред. бр. 7 до 44 се внесуваат трошоците на работењето што се однесуваат само на екстерно фактурираната односно екстерно наплатената реализација;

г) под ред. бр. 45 до 64 се внесуваат податоци за утврдениот вкупен приход и доход за стопанската организација како целина, а податоците за распределбата на доходот или за височината на загубата се внесуваат врз основа на фактичното учество на одделни погонски односно деловни единици во така утврдениот вкупен приход и доход односно загуба;

д) податоците под ред. бр. 65 до 70 не се внесуваат;

е) податоците под ред. бр. 71 до 114 се внесуваат било како збир на податоци од поединечните образци ЗС-3 составени за погонските односно деловните единици со самостојна пресметка, било како елементи добиени од книговодството за стопанската организација како целина, во кој случај мораат да се сложуваат со збирот на податоците од поединечните образци ЗС-3 на погонските односно деловните единици со самостојна пресметка;

2) во образецот составен за погонските и деловните единици со самостојна пресметка односно за дејностите што различно се третираат во поглед на плаќањето на придонесот од доходот, соодветните податоци се внесуваат на следниот начин:

а) коефициентите под ред. бр. 1 до 3 се внесуваат врз основа на податоците за фактичното учество на погоните во вкупниот приход на стопанската организација како целина и за износот на трошоците на работењето кој се однесува на така утврдениот вкупен приход, со тоа што клаузулата „без коефициент“ се однесува и на овие погони;

б) под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесува износот на фактурираната реализација за која се задолжени купувачите надвор од стопанската организација (екстерно фактурирана реализација), во колоната 5 износот на меѓусебно фактурираната реализација за која се задолжени други погони или дејности во состав на таа стопанска организација (меѓупогонска фактурирана реализација), а во колоната 6 збирот на износите од колоните 4 и 5, со тоа што износот во колоната 6 да мора да му одговара на збирот на износите книжени на контата од групите 75 до 77 без контото 759;

в) под ред. бр. 5 во колоната 4 се внесува износот на ненаплатените побарувања од купувачите надвор од стопанската организација врз основа на книговодствените податоци;

г) под ред. бр. 6 во колоната 4 се внесува разликата помеѓу износите под ред. бр. 4 и 5 на оваа колона (екстерно наплатена реализација), а во колоната 5 — износот кој со одлука од органот на управувањето му е признаен на некој друг погон како екстерно наплатена реализација на товар на износот искажан во колоната 4, односно кој му е признаен на тој погон на товар на некој друг по-

гон. Во колоната 6 се внесува износот на фактичното учество на погоните со самостојна пресметка односно на дејноста во наплатената реализација на стопанската организација како целина, а во смисла на одредбите од чл. 2 и 3 на овој правилник;

д) под ред. бр. 5 во колоната 5 се внесува износот кој се добива како збир односно разлика од ред. бр. 4 и 6 од колоната 5 зависно од тоа дали погонот добива или му дава на друг погон удел од меѓусебните односи на погоните. Во колоната 6 се внесува износот кој се добива како разлика помеѓу ред. бр. 4 и 6 од колоната 6;

е) збирот на износите под ред. бр. 6 во колоната 6 на сите погони или дејности мора да му одговара на збирот на износите под ред. бр. 6 во колоната 4 на овој образец на сите погони или дејности, а исто така и на износот искажан под ред. бр. 6 во колоната 4 односно во колоната 6 на образецот ЗС-3 составен за стопанската организација како целина;

3) под ред. бр. 7 до 44 во колоните 4, 5 и 6 се внесуваат податоците според постапката пропишана во членот 22 на овој правилник, водејќи сметка и за следното:

а) во колоната 4 се внесуваат податоците за укалкулираните трошоци од контата означени во колоната 2 на овој образец во кои се содржани и повторени трошоците низ меѓупогонските испораки (реализацијата);

б) во колоната 5 се внесуваат трошоците содржани во екстерно фактурираната реализација, откако претходно ќе се намалат за износите што се повторуваат низ меѓупогонските испораки (реализацијата);

в) во колоната 6 се внесуваат трошоците содржени во екстерно наплатената реализација;

4) погонските односно деловните единици што ја покриваат загубата на други погонски и деловни единици и дејности во состав на исто претпријатие, во смисла на членот 30 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, го искажуваат дадениот износ за покривање на загубата под ред. бр. 40 од овој образец.

Погонските односно деловните единици и дејности што искажале загуба, внесуваат дел од средствата примени за покривање на загубата под ред. бр. 57 на овој образец;

5) под ред. бр. 107 погонските и деловните единици со самостојна пресметка ги внесуваат податоците во колоните 5 до 8, по извршеното покривање на загубата според членот 30 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Член 24

Стопанските организации од членот 3 на Уредбата, покрај образецот ЗС-1 пополнет за стопанската организација како целина на начинот определен во членот 22 од овој правилник, пополнуваат за дејноста односно групата дејности, за кои е определено различно плаќање на придонесот од доходот, посебни образци ЗС-3 од ред. бр. 4 до 64 односно 70, на начинот изложен во членот 23 од овој правилник.

Член 25

Образецот ЗС-4 се пополнува на следниот начин:

1) образецот ЗС-4 го пополнуваат сите производни стопански организации, освен земјоделските задруги;

2) сите податоци внесени во овој образец мораат да бидат засновани врз податоците од книговодството, а состојбата во одделни колони мора да ѝ биде согласно на состојбата на соодветните контата на книговодството. Образецот, спрема тоа, претставува рекапитулација на сите книговодствени податоци за пресметка на производството и реализацијата, како и за утврдување на вкупниот приход и доход. Доходот искажан во овој образец мора да му биде равен на доходот искажан во образецот ЗС-1;

3) ред. бр. од 1 до 45 содржуваат податоци за трошоците и приходите искажани на начинот на кој се распоредени тие во единствениот контен план на стопанската организација на соодветни групи контата, синтетички и аналитички контата;

4) стопанските организации што во свој состав имаат погони со самостојна пресметка на доходот, или дејности за кои се врши различно пресметување на придонесот од доходот, се должни за секој таков погон и дејност да состават посебен образец ЗС-4;

5) заради исклучување на меѓупогонската реализација, ред. бр. 1 и ред. бр. 2 се расчленети на два дела. Под б) на обата редни броеви се искажуваат меѓупогонските односи што се исклучуваат при утврдувањето на вкупниот приход;

6) податоците од ред. бр. 1 до 10 во сите колони треба да се пополнуваат на следниот начин:

а) стопанските организации што пресметката на производството, полупроизводите и готовите производи ја водат според фактичните трошоци, под ред. бр. 1 до 10 ги запишуваат фактичните трошоци на производството, полупроизводите и готовите производи во сите колони од 4 до 18;

б) стопанските организации што пресметката на производството, полупроизводите и готовите производи ја водат според постојаните (планските) цени, под ред. бр. 1 до 10 ги запишуваат планските елементи (цени). Во тој случај корекција на планските врз фактичните трошоци се врши под ред. бр. 11 до 15;

в) стопанските организации што залихите на недовршеното производство и полупроизводи ги водат според фактичните трошоци, а пресметката на готовите производи според постојаните (планските) трошоци, податоците под ред. бр. 1 до 10 ќе ги запишуваат на следниот начин, и тоа:

— податоците во колоните 4 до 7 — според фактичните трошоци,

— податоците во колоните 8 до 18 — според постојаните (планските) трошоци;

г) отстапувањата од планските цени што се внесуваат под ред. бр. 11 до 14 се обележуваат во сите колони со $\mp$ и тоа: намалувањето со $-$ (минус), а зголемувањето со $+$ (плус);

7) во колоната 4 се искажува почетната состојба (залихите) на недовршеното производство и полупроизводите од сопствено производство, т. е. состојбата што е искажана во книговодството на стопанската организација на 31 декември 1963 година на контата од групите 52 и 58.

Износот под ред. бр. 10 од оваа колона мора да му биде согласен на износот под ред. бр. 15 од образецот ЗС-4 за 1963 година, коригиран за кусоците и вишоците на овие залихи на 31 декември 1963 година.

За да се добие под ред. бр. 10 напред споменатиот износ, разликата што се јавува помеѓу ред. бр. 10 и 15 на образецот ЗС-4 за 1963 година треба да се коригира за износот под ред. бр. 1 (материјали);

8) во колоната 5 се искажуваат трошоците на работењето и укалкулираните лични доходи што се прокнижени на товар на соодветните конта од класата 4 во 1964 година. Збирот на оваа колона под ред. бр. 10 мора да му биде равен на збирот на побарителната страна од контото 490 — Распоред на трошоците на работењето и укалкулираните лични доходи.

Ако стопанската организација ги води залихите на материјалите според постојаната (планската) цена, отстапувањето од постојаните (планските) цени се искажува под ред. бр. 11, а под ред. бр. 15 се искажуваат фактичните трошоци;

9) во колоната 6 се искажува збирот на износите од колоните 4 и 5. Сопствениите производи што се искажани во колоната 5 под ред. бр. 9 нема да се искажат во колоната 6 под ред. бр. 9 туку под ред. бр. 1 како материјали, бидејќи тие се внесени во новиот процес на производството како материјали. Ред. бр. 9 во сите колони почнувајќи од колоната 6 па заклучно со колоната 18 останува непополнет.

Ако стопанската организација го води и производството во тек според планските цени (фазно производство и сл.) износите во колоната 6 ќе бидат искажани од ред. бр. 1 до ред. бр. 10 (планските

трошоци на производството во тек), што значи дека износите под одделни редни броеви на колоната 6 нема да претставуваат збир на износите на колоните 4 и 5 на тој реден број.

Разликата што ќе се јави помеѓу збирот на колоната 6 под ред. бр. 10 и збирот на износите под ред. бр. 10 од колоните 4 и 5 ќе претставува отстапување од планските цени на производството во тек и полупроизводите и таа разлика треба да се искаже под ред. бр. 12 на колоната 6. На тој начин збирот на колоните 4 и 5 ќе му биде еднаков на ред. бр. 15 од колоната 6;

10) во колоната 7 се искажуваат залихите на недовршеното производство и на полупроизводите според постојаните (планските) или според фактичните цени односно на начинот на кој се водат тие залихи во книговодството на стопанската организација.

Состојбата на залихите на недовршеното производство и на полупроизводите во овој образец мора да биде усогласена со состојбата на пописот извршен на 31 декември 1964 година. Евентуалните разлики утврдени при пописот (инвентурата) се искажуваат под ред. бр. 16 — ако се утврдени вишоци, а под ред. бр. 17 — ако се утврдени кусоци. Со оглед на тоа дека при пописот можат на одделни видови недовршено производство и полупроизводи да се утврдат кусоци а на други вишоци, тоа и едните и другите треба да се искажат во непребиена состојба. Вишоците и кусоците под ред. бр. 16 и 17 се искажуваат според фактичните цени, така што под ред. бр. 18 да мора да се покаже фактичната состојба на залихите на недовршеното производство и на полупроизводите според фактичните пресметковни цени;

11) во колоната 8 се искажува вредноста на завршеното производство (производи и услуги) од 1 јануари до 31 декември 1964 година.

Износите во колоната 8 се добиваат, по правило, со собирање на износите од колоните 6 и 7. Таков случај ќе настане ако залихите на недовршеното производство и залихите на готовите производи се водат на ист начин, што значи ако и едните и другите залихи се водат според фактичните пресметковни или според постојаните (планските) цени.

Меѓутоа, ако залихите на недовршеното производство и на полупроизводите се водат според фактичните трошоци, а залихите на готовите производи според постојаните (планските) цени, износите во колоната 8 од ред. бр. 1 до 10 нема да се добиваат со собирање на износите од истите редни броеви на колоните 6 и 7 туку во колоната 8 ќе се запишат планските елементи на завршеното производство. На тој начин ќе се покаже разликата помеѓу износот под ред. бр. 10 на колоната 8 од збирот на износите на колоните 6 и 7 под ред. бр. 10. Оваа разлика, како отстапување од планските цени на готовите производи, се искажува под ред. бр. 13 на колоната 8. Дури во колоната 15 ќе дојде до сложување на збирот на колоните 6 и 7 со збирот во колоната 8.

Со упоредување одделни износи (елементи) од ред. бр. 1 до 10 ќе се утврди на кои позиции е остварен позитивен, а на кои негативен финансиски резултат (намалување — зголемување на трошоците);

12) во колоната 9 се искажуваат залихите на готовите производи пренесени од 1963 во 1964 година. Износот под ред. бр. 10 на оваа колона мора да му биде равен на износот под ред. бр. 15 од колоната 11 на образецот ЗС-4 за 1963 година, што значи на фактичната состојба на залихите што е претходно коригирана за кусоците и вишоците на овие залихи на 31 декември 1963 година.

За да се израмни ред. бр. 10 на овој образец со ред. бр. 15 на образецот ЗС-4 за 1963 година, мора да се изврши корекција за позитивната односно негативната разлика помеѓу тие два износи. Оваа исправка треба да се изврши на тој начин што во колоната 9 ред. бр. 1 (материјали) ќе се зголеми

или намали за соодветниот износ за кој постои не-
сложување со ред. бр. 15 на колоната 11 од образе-
цот ЗС-4 за 1963 година;

13) во колоната 10 се искажува збирот на из-
носите од колоните 8 и 9. Во оваа колона се иска-
жува вкупната вредност на готовите производи и
извршените услуги заедно со пренесените залихи на
готовите производи од претходната година;

14) во колоната 11 се искажува вредноста на
залихите на готовите производи на 31 декември 1964
година. Ред. бр. 10 мора да му биде рамен на сал-
дото на контото 600 — Залихи на готови производи,
на 31 декември 1964 година, пред книжењето на ку-
соците и вишоците утврдени со пописот (инвен-
турата). Ред. бр. 11 до 15 претставуваат салда на кон-
тата од групата 64 — Отстапувања од постојаните
цени на залихите на готовите производи, на 31 де-
кември 1964 година, пред книжењето на кусоците и
вишоците утврдени со пописот (инвентурата) на 31
декември 1964 година.

Под ред. бр. 18 состојбата на залихите според
пописот мора да биде усогласена со состојбата иска-
жана во пописните листи на 31 декември 1964 го-
дина. Кусоците и вишоците на залихите, на гото-
вите производи се искажуваат во непребиена со-
стојба под ред. бр. 16 и 17, пресметани според фак-
тичните трошоци;

15) во колоната 12 се искажува остварената
(фактурираната реализација од 1 јануари до 31 де-
кември 1964 година во која е содржана меѓупого-
нската и интерната реализација, која не влегува во
вкупниот приход.

Почнувајќи од колоната 12 се пополнуваат по-
датоците за трошоците што го товарат вкупниот
приход пред утврдувањето на доходот (групата 74),
како и податоците за остварената реализација (груп-
ите 75 и 76) кои се искажуваат под ред. бр. 19 до 39;

16) во колоната 13 се запишуваат податоците
за пренесената ненаплатена реализација од 1963
година што во билансот за 1963 година е искажана
на контата 198 и 298. Тоа всушност се салдата што
се појавиле на контата од класата 7 при заклучу-
вањето на книгите на 31 декември 1963 година и кои
при отворањето на книгите се пренесени на истите
конта од класата 7;

17) во колоната 14 се запишува збирот на изно-
сите од колоните 12 и 13;

18) во колоната 15 се запишуваат податоците за
интерната реализација која не влегува во вкупниот
приход. Со оглед на тоа дека сопствениите производ-
и што се внесени во новиот процес на производ-
ството, почнувајќи од колоната 6 па заклучно до
оваа колона, се содржани под ред. бр. 1 како мате-
ријали, тоа вкупната интерна реализација се од-
бива под ред. бр. 1. Спрема тоа, интерната реали-
зација не се искажува според елементите на це-
ната;

19) во колоната 16 се искажува разликата што
се појавува кога од износите од колоната 14 се од-
бијат износите од колоната 15 така што колоната 16
да ги дава податоците за извршената екстерна ре-
ализација;

20) во колоната 17 се искажуваат податоците за
ненаплатената екстерна реализација што е утврдена
на 31 декември 1964 година и која по извршените
книжења останала како салдо на соодветните конта
од класата 7. Салдото што се нашло на контата од
класата 7 се пренесува на соодветните конта 198
и 298 така што податоците од оваа колона да мораат
да се сложуваат со овие износи;

21) во колоната 18 се искажуваат податоците за
наплатената екстерна реализација која влегува во
вкупниот приход, како и другите податоци што слу-
жат за пресметка на вкупниот приход според завр-
шната сметка за 1964 година;

22) во колоната 19 стопанските организации
што во свој состав имаат самостојни погонски и де-
ловни единици и дејности за кои на различен на-
чин се пресметува придонесот од доходот, го од-
биваат под ред. бр. 1 и 16, како и под ред. бр. 2
и 26 износот на наплатените меѓупогонски произ-

води и услуги што им се признаваат на други
погонски и деловни единици и дејности како учес-
тво во наплатената екстерна реализација.

Истите износи треба да се одбијат и во збирот
под ред. бр. 10, 15, 34, 35, 37 и 39;

23) во колоната 20 се искажуваат разликите
помеѓу износите од колоните 18 и 19. Во оваа ко-
лона се пресметува и доходот остварен во 1964 го-
дина а под ред. бр. 44 се внесува и нереализираниот
доход што е пренесен според завршната сметка за
1963 година, со кој се коригира доходот за 1964
година. Ред. бр. 45 во колоната 20 на овој образец
прикажува вкупен доход за распределба според
завршната сметка за 1964 година и мора да им
биде рамен на износите искажани под ред. бр. 96.

Член 26

Образецот ЗС-5 се пополнува според објасне-
нијата дадени во самиот образец.

Во колоната 3 на овој образец се внесува вкуп-
ниот износ на обврските за 1964 година (со состој-
бата на 31 декември 1964 година). Податоците се
земаат од побарителната страна на соодветните кон-
та од групите 23 и 24, а за амортизацијата за реге-
нерација на шумите од контото 297 — Пресметана
амортизација за регенерација на шумите, од кни-
говодството на стопанската организација.

Во колоната 4 на овој образец се внесува из-
носот на уплатените обврски за 1964 година (до 31
декември 1964 година). Податоците се земаат од
долговната страна на соодветните конта од групите
23 и 24, а за амортизација за регенерација на шу-
мите од долговната страна на соодветното анали-
тичко конто 108 — Други издвоени средства, од кни-
говодството на стопанската организација.

Кај придонесот за социјално осигурување под
а) се внесува износот на основните придонеси за
сите видови осигурување заедно со додајниот при-
донес а по одбивање на износот на отстапениот при-
донес. Вкупниот износ на отстапениот придонес за
социјално осигурување се внесува под б).

Кај деловниот фонд за колоните 3 и 4 се земаат
податоци од контото 900 — Деловен фонд, т.е. из-
носот што е издвоен со распределбата на чистиот
приход според завршната сметка за 1964 година во
деловниот фонд.

Заводите за социјално осигурување ги внесуваат
во образецот ЗС-5 податоците од соодветните конта
од своето книговодство, со тоа што кај контото 239
не ги опфаќаат износите од аналитичкото конто
2399. Како придонес за резервниот фонд ги иска-
жуваат износите од аналитичките конта 2399 и 2450,
а кај контото 245 ги внесуваат износите од контата
900, 2451 и 2459.

Сите износи се земаат по одбивање на почет-
ната состојба, бидејќи образецот ЗС-5 ги покажува
само обврските и уплатите на тие обврски за 1964
година извршени во 1964 година.

Во колоната 5 од овој образец податоците ги
внесува Службата на општественото книговодство
врз основа на своите евиденции.

Стопанската организација е должна, пред под-
несувањето на завршната сметка до надлежниот
орган на управувањето на усвојување, да го достави
пополнет образецот ЗС-5 до надлежната Служба на
општественото книговодство заради усогласување
на податоците за извршените уплати од колоната 4
со податоците од Службата.

Службата на општественото книговодство со
свои стручни упатства ќе го пропише начинот на
внесувањето на податоците во колоната 5 од овој
образец и постапката за согласување со податоците
за извршените уплати од колоната 4, внесени од
страна на стопанската организација.

По извршеното согласување на податоците од
колоните 4 и 5 Службата на општественото книго-
водство е должна да го завери образецот ЗС-5 и да
стави датум кога е извршено согласувањето. Завер-
ениот образец ЗС-5 Службата на општественото
книговодство ѝ го враќа на стопанската организа-
ција.

Кон завршната сметка што ѝ ја поднесува на Службата на општественото книговодство, стопанската организација доставува и заверен образец ЗС-5. Ако стопанската организација кон завршната сметка не го достави заверениот образец ЗС-5. Ке се смета дека завршната сметка не е ниту поднесена согласно со членот 12 од Уредбата.

При наплатата на обврските според поднесената завршна сметка надлежната Служба на општественото книговодство води сметка за уплатените износи на обврските по 31 декември 1964 година, односно ја наплатува разликата помеѓу износите на обврските искажани во колоната 6 на овој образец и износите на извршените уплати во времето од 31 декември 1964 година до поднесувањето на завршната сметка, т.е. до поднесувањето на образецот ЗС-5 заедно со налозите за уплата.

Член 27

На образецот ЗС-6 стопанските организации ја искажуваат состојбата на инвестиционите кредити, во користење и отплата, со состојбата на 31 декември 1964 година и обврските во врска со нив во 1964 и 1965 година.

Пред изработката на заклучниот лист стопанските организации претходно ќе проверат:

- 1) да ли се прокнижени сите стасани ануитети;
- 2) дали кредитите се водат на соодветните конта од групата 91 и дали салдото на 31 декември 1964 година се сложува со состојбата на сметките на деловната банка, како и да ги расправат можните несложувања со деловната банка.

Согласувањето со податоците кај деловната банка се врши врз основа на изводите што ги издава деловната банка во текот на годината.

Ако деловната банка во текот на годината не им обезбедила потполни известувања на своите комитенти за состојбата на долгувањата и стасаноста на обврските, е должна да издаде извод за секоја партија на кредитот. Исто така, деловната банка е должна да ги извести своите комитенти и за промената на бројот на сметките ако по последното известување дадено на комитентите е извршено прокнижување врз нови сметки.

Деловните банки својата обврска од ставот 4 на овој член ќе ја извршат најдоцна до 15 јануари 1965 година.

За партиите во отплата деловната банка во смисла на ст. 1 до 5 на овој член ќе даде податоци:

- 1) за стасаните ануитети за 1964 година, за датумот на стасаноста, како и за посебно искажаните интереси и отплати;
- 2) за ануитетите што стасуваат во 1965 година;
- 3) за вкупниот износ на стасаните а неنامирени (неисплатени) отплати на 31 декември 1964 година.

Во образецот се внесуваат само кредитите што стопанските организации ги водат на контата 910, 911, 912 и 919, т.е. кредитите од кои е вршено вложување во основните средства, почетниот фонд на обртните средства, трајните обртни средства или средствата на заедничката потрошувачка на организациите — должници по тој кредит.

Податоците за кредитите се внесуваат посебно за секој кредит.

Сметките од контниот план на деловните банки на кои се водат кредитите што им одговараат на напред наведените конта на стопанските организации ќе ги даде Службата на општественото книговодство во соработка со Народната банка на Југославија и за тоа ќе ги извести стопанските организации најдоцна до крајот на 1964 година.

Во овој образец не се внесуваат податоците за:

- 1) кредитите за покривање на загубата (сметките на деловните банки 6018, 6019, 6058, 6059 и 659);
- 2) кредитите дадени на производните организации:
 - а) за извоз на опрема и бродови на кредит (сметките 6014, 6064, 6514);
 - б) за изведување инвестициони работи во странство на кредит (сметките 6015, 6065, 6515);
 - в) за продажба на сериска опрема на кредит (сметката 6516);

- 3) кредитите дадени на индивидуални земјоделци преку земјоделски задруги и други организации (сметките 6007, 6008, 6009, 6057, 6058, 6059, 6307, 6308 и 6309);

- 4) кредитите за определени работи што се водат кај деловните банки на сметките: 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528 и 570;

- 5) кредитите за обртни средства од текуштиот прилив на општествените инвестициони фондови (сметките 81430/1, 83730 и 84739);

- 6) среднорочните кредити за обртни средства (сметките 354, 358, 534 и 674);

- 7) револвинг кредитите (сметките 364 и 369);

- 8) сите форми на кредитите за повремени потреби.

Купувачите на сериска опрема на кредит, без оглед дали кредитниот однос го засновале непосредно со деловната банка или со производителот на таа опрема, овие кредити ги водат на контото 910.

Странските кредити со менично покривање односно странските кредити со гаранција од Југословенската банка за надворешна трговија или надворешно трговски претпријатија т. нар. комерцијални кредити — кај стопанските организации акцептанти односно гаранти по овие кредити се водат на контото 914, а кај крајните корисници на кредити (должникот по кредитот) се водат на контото 910.

Кредитите добиени од деловната банка од средствата според членот 42 на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година се водат на контото 910 ако кредитот е добиен за покривање на преливањето на минималниот износ на деловниот фонд за инвестиции во основни средства или за плаќање ануитети по кредитите за основни средства, односно на контото 912 ако кредитот е одобрен за покривање на платените ануитети по кредитите за трајни обртни средства.

Ако кредитите на контата 910, 911, 912 и 919 се водат спротивно на одредбите од оваа точка, истите треба, пред изработката на заклучниот лист, со примена на црвено сторно, да се пренесат врз соодветното konto, и тоа како состојбата на 31 декември 1964 година, така и прометот во текот на годината во врска со тие кредити (прометот на страната долгува).

Пред внесувањето на податоците за кредитите тие се распоредуваат во следните групи:

- 1) кредитите за основни средства (konto 910);
- 2) кредитите за трајни обртни средства и почетниот фонд на обртните средства (контата 911 и 912);
- 3) кредитите за средствата на заедничката потрошувачка (konto 919).

Пред запишувањето на податоците кредитите се уредуваат на начинот како што е предвидено во објасненијата за пополнување на колоните 5, 6 и 7, дадени врз грбот од овој образец.

Состојбата на секој одделен кредит на 31 декември 1964 година се внесува во колоната 8.

Во колоната 9 се внесуваат збирите за кредитите внесени во колоната 8, и тоа посебно за секоја група кредити со специјалната ознака наведена во упатството за пополнување на кодексот 26. Овие зборови мораат да им бидат еднакви на износите внесени во образецот ЗС-1, и тоа на:

- 1) ред. бр. 37 за кредитите за основни средства (кредитите со ознаката 1 во кодексот 26 од овој образец);

- 2) ред. бр. 40 — за кредитите за трајни обртни средства и почетниот фонд на обртните средства (кредитите со ознаката 2 во кодексот 26);

- 3) ред. бр. 44 — за кредитите за средствата на заедничката потрошувачка (кредитите со ознаката 3 во кодексот 26).

Податоците за стасаните а неنامирените (неплатените) отплати на 31 декември 1964 година се внесуваат во колоната 10 на образецот ЗС-6 без оглед дали неنامирените отплати потекуваат од 1964 година или од поранешните години.

Стопанските организации кон образецот ЗС-6 ќе ја приложат спецификацијата на обврските за кредитите книжени на контото 270, од која ќе се види износот на стасаните а ненамирени отплати одвоено од износот на стасаните а ненамирени интереси. Во спецификацијата одделни партии на кредитите претходно се групираат според контата на кои се водат во рамките на групата 91.

Податоците за стасаните ануитети за 1964 година се внесуваат во колоните 11 и 12, и тоа:

- 1) во колоната 11 интересите;
- 2) во колоната 12 отплатите.

При правилно книжење и внесување на податоците во образецот ЗС-6 податоците од колоната 12 мораат да им одговараат на податоците од колоната 5 (долговен промет во текот на годината) на образецот ЗС-2, и тоа на:

1) збирот на отплатите со ознаката 1 од колоната 12 на образецот ЗС-6 му одговара прометот на контото 910 од колоната 5 на образецот ЗС-2;

2) збирот на отплатите со ознаката 2 од колоната 12 на образецот ЗС-6 му одговара на прометот на контата 911 и 912 од колоната 5 на образецот ЗС-2;

3) збирот на отплатите со ознака 3 од колоната 12 на образецот ЗС-6 му одговара на прометот на контото 919 од колоната 5 на образецот ЗС-2.

Платените ануитети во 1964 година се внесуваат во колоната 13, 14 и 15, без оглед на тоа дали уплатата се однесува на ануитетите стасани во 1964 или во поранешните години.

Во колоната 13 се внесуваат платените интереси, а во колоната 14 и 15 — платените отплати, со тоа што во колоната 14 отплатите се внесуваат за секоја партија кредит посебно, а во колоната 15 — збиравите за кредитите според нивните видови (со ознаките 1, 2 и 3 од кодексот 26). Споменатите збирови од колоната 15 мораат да им одговараат на податоците за платените отплати искажани на соодветните редни броеви на образецот ЗС-1, и тоа:

1) податокот од колоната 15 на образецот ЗС-6 со ознаката 1 од кодексот 26 — на ред. бр. 166 до 169;

2) податокот од колоната 15 на образецот ЗС-6 со ознаката 2 — на збирот на податоците од ред. бр. 170 до 173 на образецот ЗС-1;

3) податокот од колоната 15 на образецот ЗС-6 со ознаката 3 од кодексот 26 — на ред. бр. 174 од образецот ЗС-1.

Ануитетите што стасуваат во 1965 година се внесуваат во колоната 15 од образецот ЗС-6 врз основа на извештаите од деловната банка.

Ако стопанската организација во 1964 година или во претходните години извршила предвремена отплата односно повеќе отплати како обврска за 1965 година ќе го искаже во колоната 16 наредниот ануитет.

Сите податоци во образецот ЗС-6 се внесуваат во илјади динари.

Член 28

Образецот ЗС-7 се пополнува на следниот начин:

1) тарифните броеви од Тарифата за данокот на промет се запишуваат во колоната 3 според упатството напечатено врз образецот ЗС-7;

2) во делот I во колоните 4 и 5 се внесуваат податоците од книговодството и од другите евиденции на стопанската организација. Износот под ред. бр. 4 во колоната 5 мора да му биде рамен на износот на реализацијата искажана на контата од групата 75, 76 и 77 (без контото 759);

3) под ред. бр. 5, 23, 36, 41, 46, 56 и 61 во колоната 6 се внесува износот на соодветниот данок на промет уплатен за 1964 година во периодот од 1 јануари до 31 декември на 1964 година. Овие податоци се земаат од долговната страна на соодветното аналитичко konto — синтетичкото konto 234;

4) во колоната 4 се внесуваат податоците за даночната основица само кај оние тарифни броеви кај кои како даночна основица е определена единицата на мерка без податоците за прометот во колоната 5. За овие тарифни броеви податоците за

паричната вредност на прометот во колоната 5 се искажуваат збирно под ред. бр. 22;

5) за тарифните броеви кај кои данокот на промет се пресметува врз износите што не се евидентираат врз контата од групите 75, 76 и 77 (на пример: данок на менични заеми, данок на премии за осигурување, данок на кредити и др.), даночната основица во колоната 5 се заокружува и не влегува во збирот под соодветниот реден број во колоната 5.

Ако во рамките на еден тарифен број има повеќе стопи (точки), секој тарифен број се расчленува на одделни даночни стопи;

6) износот под ред. бр. 22 во колоната 5 мора да му биде еднаков на износот под ред. бр. 4 во истата колона;

7) сите други податоци на стопанската организација се внесуваат онака како што е тоа означено врз самиот образец.

Член 29

Во образецот ЗС-8 се искажуваат основните средства според набавната вредност.

Според набавната вредност се искажуваат и вишоците и кусоците на основните средства.

Ако во рамките на едно синтетичко konto се утврди истовремено постоење на вишоци и кусоци кај одделни видови средства, тие вишоци и кусоци се внесуваат во колоните 6 и 7 во полни износи, а не во износи добиени со пребивање. Збирот на износите од колоните 8, 9 и 10 мора да му биде еднаков на износот во колоната 6, а збирот на износите од колоните 11, 12 и 13 мора да му биде еднаков на износот во колоната 7.

Заводите за социјално осигурување ги пополнуваат податоците во образецот ЗС-8 според контата означени во самиот образец, со тоа што ја внесуваат:

1) под ред. бр. 19 состојбата од контата 311, 313 и 319;

2) под ред. бр. 20 состојбата од контото 312;

3) под ред. бр. 22 состојбата од контото 310;

4) под ред. бр. 30 дел од состојбата од контото 360;

5) под ред. бр. 31 дел од состојбата од контото 361;

6) под ред. бр. 34 дел од состојбата од контото 360;

7) под ред. бр. 35 дел од состојбата од контото 361.

Овој образец е составен дел на елаборатот за извршениот попис.

Член 30

Со оглед на измените во планот на сметките за банките што се извршени во 1964 година, а за да се обезбеди споредливост на податоците од 1963 и 1964 година, Народната банка ќе издаде посебни технички упатства според кои банките ќе ги внесат податоците за 1963 година во обрасците ЗС ДБ-1 и ЗС ДБ-2.

Банката на која во текот на годината ѝ се присоединети други банки, ќе ги опфати податоците за 1963 година од сите присоединети банки, според бруто прометот.

Член 31

Образецот ЗС ДБ-1 се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 204 во колоната 5 се внесува книговодствената состојба на сметките или групите сметки означени во колоната 2.

Збирот на средствата под ред. бр. 137 односно збирот на изворите на средствата под ред. бр. 204 од колоната 4 мора да се сложува со збирот на износите од колоните 3 и 4, а збирот на износите од колоната 5, со збирот на износите од колоните 7 и 8 на образецот ЗС ДБ-2;

2) под ред. бр. 205 до 211 се внесуваат износите според книговодствената состојба на сметките на приходите од провизии и надоместоци од колоната 2, за кои банката ги задолжила непосредно или посредно кредитните и други сметки на комитентите

и сметките на општествените фондови за чија сметка врши банката определени работи;

3) под ред. бр. 212 до 257 се внесуваат износите според книговодствената состојба на сметките од колоната 2 и се врши пресметување на начинот предвиден во колоната 3;

4) под ред. бр. 258 до 267 се внесува книговодствената состојба на сметките на приходите од интереси од колоната 2 за кои банката ги задолжила непосредно или посредно кредитните сметки на комитентите.

За утврдување на приходите од интерес, банките ќе извршат една пресметка без оглед дали интересот е остварен по кредитите што се дадени од средствата на укинатите општествени инвестициони фондови и пренесени во кредитните фондови на банките, или по кредитите што се дадени од банкарски средства, со оглед дека и средствата и кредитите од укинатите општествени инвестициони фондови се сметаат како средства на банката, та заедно со другите средства на кредитниот фонд на банката сочинуваат единствен (интегрален) кредитен фонд на банката;

5) под ред. бр. 268 до 282 се внесуваат податоците според книговодствената состојба на сметките од колоната 2 и се врши пресметување според објасненијата дадени во колоната 3;

6) под ред. бр. 283 до 304 се внесуваат податоците според книговодствената состојба на сметките од колоната 2, а според објасненијата во колоната 3;

7) под ред. бр. 305 до 307 се внесуваат податоците од образецот ЗС ДБ-3;

8) под ред. бр. 308 и 309 податоците за бројот на запослените се утврдуваат врз основа на платните списоци. Банките кон кои во текот на 1964 година се присоединети други банки, ги вклучуваат во податоците што ги искажуваат во колоната 5 и податоците што се однесуваат на присоединетите банки;

9) под ред. бр. 310 се внесуваат податоците за просечно ангажираните деловни средства. Просечно ангажираните деловни средства представуваат збир на месечните состојби на пасивата на банката, на мален за класата 9, долговната состојба на класата 4 и сметките 010 и 049, поделен со бројот на месеците на пресметковниот период;

10) под ред. бр. 311 се внесуваат податоците за просечните пласмани. Просечните пласмани претставуваат просечно пласирани средства од сите банкарски средства, и средствата на општествените фондови (просечните пласмани се добиваат кога збирот на месечните состојби на сметките под ред. бр. 30, 67, 105 и 136 без ред. бр. 110, 113, 121, 123, 124, 131, 132, 133, 134 на образецот ЗС ДБ-1 ќе се подели со 12);

11) под ред. бр. 312 се внесуваат податоците за просечните банкарски средства. Просечните банкарски средства представуваат збир на месечните состојби од образецот 1 — Пресметка на задолжителната резерва и ликвидноста (ред. бр. 7 — Вкупно, поделен со бројот на месеците на пресметковниот период);

12) под ред. бр. 313 се внесуваат податоците за вкупниот промет на банката. Вкупниот промет на банката ги претставува износите од колоната 5 на образецот ЗС ДБ-2 односно од истата колона и истиот образец за 1963 година;

13) под ред. бр. 314 се внесуваат податоците за бројот на решените кредитни барања са сите кредити. Бројот на решените кредитни барања за сите кредити претставува број на вкупно решените барања во текот на пресметковниот период, како позитивно така и негативно (податоците се добиваат преку статистичките обрасци и евиденциите на банката);

14) под ред. бр. 315 се внесуваат податоците за бројот на партиите на сите видови кредити и други средства на комитентите. Бројот на партиите на сите видови кредити и на другите партии на средствата на комитентите ги претставува сите партии

на кредитите на денот на пресметковниот период, вклучувајќи ги и потрошувачките кредити, бројот на штедните влогови, бројот на жиро-сметките на граѓаните и на куќните совети за кои банката врши работи (податокот се добива од елаборатот за пописот);

15) под ред. бр. 316 се внесуваат податоците за просечните пласмани од банкарските средства. Просечните пласмани од банкарските средства претставуваат збир на месечните состојби од образецот 1 — Пресметка на задолжителната резерва и ликвидноста — наведени под точките а), б), в), г) и ф) под ред. бр. 3, поделен со бројот на месеците на пресметковниот период;

16) под ред. бр. 317 до 323 се внесуваат износите од аналитичката евиденција на синтетичката сметка 770.

Член 32

Во образецот ЗС ДБ-2 се внесува состојбата според сите пропишани сметки, и тоа по оној ред како што е означено во образецот.

Член 33

Образецот ЗС ДБ-3 се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 во колоната 3 се внесува бројот на часовите поминати на работа во редовно работно време, во колоната 4 — податоците за износите на гарантираните лични доходи, во колоната 6 — податоците за вкупно исплатените лични доходи од сметките 4000, 4001, 4002, 4005 и 4006 и соодветниот дел на придонесот од сметките 4009, 4040, 4041, 4042 и 4047, а во колоната 5 — разликата помеѓу износите од колоната 6 и колоната 4 која претставува лични доходи исплатени над височината на гарантираните лични доходи;

2) под ред. бр. 2 се внесуваат податоците само ако службениците на банката работат по ефект, па во текот на годината, гледајќи го секој месец посебно, не оствариле личен доход ниту во височината на минималните лични доходи. Во тој случај разликата помеѓу личниот доход остварен по ефект и износот на минималниот личен доход се внесува во колоните 5 и 6. Во колоните 3 и 4 на овој реден број, што се прецртани во образецот, не се внесува ниту бројот на часовите ниту износот на гарантираните лични доходи, бидејќи тие податоци се веќе опфатени во колоните 3 и 4 под ред. бр. 1;

3) под ред. бр. 4 во колоната 3 се внесува бројот на часовите на работа за кои е исплатен и разграничен надоместок на личните доходи, во колоната 4 — податоците за височината на гарантираните лични доходи, до кои се доаѓа со пресметување како под ред. бр. 1 од колоната 4, во колоната 6 — податоците за исплатениот и разграничениот надоместок на личните доходи од сметките 4003 и 4004 и за соодветниот дел на придонесот од сметките 4009, 4040, 4041, 4042 и 4047, а во колоната 5 — разликата помеѓу износите од колоната 6 и колоната 4, која претставува исплатен и разграничен надоместок на личните доходи над височината на гарантираните лични доходи;

4) под ред. бр. 6 во колоната 3 се внесува бројот на часовите за кои се исплатени хонорари на надворешните соработници.

Ако банката не располага со податоци за бројот на часовите за исплатените хонорари на надворешните соработници, таа тој број го пресметува на тој начин што вкупниот износ на исплатените лични доходи од ред. бр. 5 на колоната 6 го дели со вкупниот број на часовите од колоната 3 на тој реден број. На тој начин се добива просечниот износ на личните доходи за еден час.

Износот на исплатените хонорари од ред. бр. 6 на колоната 6 се дели со износот на просечниот личен доход за еден час и на тој начин се добива вкупниот број на часовите на надворешните соработници кој се внесува во колоната 3 под ред. бр. 6.

Во колоната 6 се внесуваат податоците за исплатените хонорари на надворешните соработници

од сметката 401, како и соодветниот дел на придонесот од сметките 4040, 4041, 4042 и 4047, а во колоната 5 се пренесува износот од колоната 6;

5) под ред. бр. 8 се внесуваат податоците од ред. бр. 168 од образецот ЗС ДБ-1 за 1963 година;

6) под ред. бр. 9 се внесуваат податоците од ред. бр. 241 на образецот ЗС ДБ-1 за 1963 година;

7) под ред. бр. 12 се внесуваат податоците за искористените кредити според завршната сметка за 1963 година (кредити од банкарските средства). Податоците се земаат од ред. бр. 54 и 65 на образецот ЗС ДБ-1 за 1963 година.

Член 34

Образецот ЗС ДБ-5 се пополнува на тој начин што се внесуваат податоците од сметките наведени во колоната 1.

Износите на обврските спрема буџетите и фондите и на другите обврски спрема општествената заедница на 31 декември 1964 година што се запишуваат во колоната 3 се внесуваат од побарителната страна на контото 230 и групата конта 72. За сметките 7400 и 7401 се внесуваат податоците според пресметката, а за сметките 760 и 770 — од расходбата според завршната сметка за 1964 година.

Износите на уплатите извршени за 1964 година (до 31 декември 1964 година) што се искажуваат во колоната 4, се внесуваат од долговната страна на соодветните сметки на групите 230, 4209 и 72 од книговодството на банката.

Сите износи се внесуваат по одбивање на почетната состојба, бидејќи пополнетиот образец ЗС ДБ-5 покажува само обврски и уплати за 1964 година.

Податоците за уплатите до 31 декември 1964 година, искажани во колоните 4 и 5, ги заверува Службата на општественото книговодство кај која банката има жиро-сметка на местото означено за тоа во образецот.

Заради усогласување на податоците за уплатите до 31 декември 1964 година банката е должна пред поднесувањето на завршната сметка до надлежниот орган на управувањето на усвојување, да ѝ го поднесе на Службата на општественото книговодство пополнетиот образец ЗС ДБ-5 на заверка. Ако банката ѝ достави на Службата на општественото книговодство завршна сметка со неусогласен или незаверен образец ЗС ДБ-5, ќе се смета како да не е ниту поднесен.

Филијалите на банките го пополнуваат образецот ЗС ДБ-5 за обврските што ги подмируваат тие (општ данок на промет и обврски за придонесите од личните доходи) и ѝ го поднесуваат на надлежната Служба на општественото книговодство на заверка. Вака заверениот образец деловната единица (филијалата) и ѝ го доставува на својата централа, која го приложува кон завршната сметка.

Член 35

Банките ги пополнуваат податоците во образецот ЗС-6 на начинот пропишан во членот 27 од овој правилник.

Член 36

Банките ги пополнуваат обрасците ЗС ДБ-7 и ЗС ДБ-8 согласно со одредбите од чл. 28 и 29 на овој правилник, водејќи сметка за рубриките и колоните означени врз самиот образец.

Член 37

Образецот ЗСОС-1 се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 31 се внесуваат податоците од групата на конта односно на контата означени во колоната 2;

2) под ред. бр. 33 до 57 во одделни колони се внесуваат податоците, и тоа:

а) во колоната 3 — од сумарот на дневникот на премијата;

б) во колоната 4 — од претсметката на режискиот додаток според Привремената тарифа на максималниот режиски додаток за услугите во врше-

њето на осигурителни работи. Збирот на износите во колоните 4 и 6 мора да се сложува со состојбата на сметката 7510 во деловното книговодство, односно со состојбата на сметката 512 во функционалното книговодство;

в) во колоната 6 — податоците добиени со примена на пропишаните стопи на општиот данок на промет и данокот на промет на наплатената бруто-премија, по одбивање на интересот и договорената казна наплатени од осигурениците врз неблагоприятните уплати на премиите. Збирот на износите во колоната 6 мора да се сложува со состојбата на сметката 740 во деловното книговодство;

г) во колоната 8 податоците за износите добиени со примена на определените стопи на придонесот за превентивните мерки од членот 19 на Правилникот за превентивните и репресивните мерки во осигурувањето, што го донесе Југословенската заедница на осигурувањето врз основа на членот 81 точка 10 од Законот за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61), врз износот на бруто-премијата искажан во колоната 3 на овој образец;

д) во колоната 10 — податоците од посебната сметка добиени со примена на определените стопи за трошоците за извид и проценка на штета од Привремената тарифа на максималниот режиски додаток за услугите во вршењето на осигурителни работи;

ѓ) во колоната 12 — податоците добиени по сметковен пат, кога од вкупниот износ на бруто-премијата од колоната 3 ќе се одбијат збирите на износите од колоните 4, 6, 8 и 10.

Член 38

Образецот ЗСОС-2 осигурителните организации го пополнуваат во смисла на членот 22 од овој правилник.

Член 39

На образецот ЗСОС-3 осигурителните организации вршат пресметување на израмнувањето на ризиците според видовите на осигурувањето врз базата на текуштата техничка премија и исплатените штети, а според описот во самиот образец.

Член 40

Заводите за социјално осигурување ги пополнуваат податоците за остварените приходи и извршените расходи во сите обрасци за фондовите на заедниците на социјалното осигурување и податоците за остварените приходи по изворите и извршените расходи според намените во образецот за резервите на фондовите на заедниците на социјалното осигурување, врз основа на книговодствената состојба на 31 декември 1964 година.

Во приходите на фондовите и резервите на фондовите на заедниците на социјалното осигурување за 1964 година се распоредуваат и се книжат и соодветните износи на придонесот за социјално осигурување содржани во уплатените и евидентирани придонеси за социјално осигурување до 31 декември 1964 година на збирната сметка на придонесот за социјално осигурување — 847 што до 31 декември 1964 година не се пренесени врз соодветните жиро-сметки на фондовите и нивните резерви.

Како расходи на фондовите на заедниците на социјалното осигурување се книжат и се искажуваат во завршната сметка за 1964 година и обврските спрема здравствените установи и другите обврски за кои се примени фактури до крајот на таа година а не се исплатени до 31 декември 1964 година.

Пополнувањето на обрасците за фондовите ЗССО-1 до ЗССО-11 се врши на следниот начин:

1) за приходите: во колоната 10 се внесува кај секое konto на приходите збирот на побарителната страна на односното konto по одбивање на сторнираните износи (црвено сторно). Кај соодветните konta на приходите на товар на кои се вршат задолжителни издвојувања од приходите се внесува

во колоната 10 износот на долговната страна на соодветните конта (по одбивање на црвеното сторно) како задолжителни издвојувања од приходите. За фондовите од чии приходи се врши издвојување за разни намени, ќе се внесат кај соодветните аналитички конта износите во колоната 8 како претколони, а збирот на сите издвојувања — во колоната 10 кај синтетичкото конто „Задолжителни издвојувања од приходите“.

Вкупниот износ во колоната 10 на соодветното конто „Задолжителни издвојувања од приходите“ се одбива од вкупните приходи така што во колоната 10 да се добие вкупниот износ на приходите по издвојувањето;

2) за расходите: во колоната 5 се внесува кај секое конто на расходите износот на долговната страна на односното конто по одбивање на сторнираните износи (црвеното сторно);

3) кај соодветните конта: „Вишок на приходите“ и „Вишок на расходите“ во сите обрасци ЗССО-1 до ЗССО-11 во колоната 5 односно колоната 10 се внесуваат износите на побарителната односно долговната страна на контата од групата 87 односно 88. Вака искажаните износи мораат да се сложуваат со разликата помеѓу износот искажан како вкупен приход во колоната 10 и износот искажан како вкупен расход во колоната 5 во наведените обрасци;

4) во колоните 4 и 9 во сите обрасци ЗССО-1 до ЗССО-11 кај сите конта се внесуваат износите искажани според завршната сметка за 1963 година.

Член 41

Пополнувањето на образецот ЗССО-12 се врши на следниот начин:

1) над заглавјето се запишува бројот на контото од соодветната резерва на фондот на заедницата на социјалното осигурување;

2) во колоната 2 кај сите резерви на фондовите на заедниците на социјалното осигурување се внесува вкупниот износ на долговната страна (по одбивање на црвеното сторно) на соодветното конто од резервата на фондот на социјалното осигурување, расчленет според намените на расходите;

3) во колоната 4 кај сите резерви на фондовите на заедницата на социјалното осигурување се внесува вкупниот износ на побарителната страна (по одбивање на црвеното сторно) на соодветното конто од резервата на фондот на заедницата на социјалното осигурување, расчленет според изворите на приходите, со тоа што преносот на салдото од 1963 година се искажува посебно како почетна ставка: „Пренесени средства од 1963 година“.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 42

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/5-417-295

4 декември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

673.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОМОШНИ СРЕДСТВА ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи за определување трагите на бакар, манган и железо (Cu Mn и Fe)

во помошни средства за производ-

ство на гума — — — — — JUS H. M8. 101

Помошни средства за гума. Ко-

стенлив фактис — — — — — JUS H. M3. 101

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 април 1965 година.

Бр. 24—7609/1

23 ноември 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

674.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЛЕПКОВИ ВРЗ БАЗАТА НА ЕЛАСТОМЕР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Методи за испитување лепкови врз базата на еластомер.

Определување на хемискиот состав

и физикално-хемиските особини на

лепковите — — — — — JUS H. K8.102

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 24—7608/1

23 ноември 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

675.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЛИНЕСТИ РЕМЕНИ И РЕМЕНИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бескрајни клинесте ремени за индустриска примена.

Профили и сметковни должини на

ремените — — — — — JUS G. E2.053

Ременици за клинесте ремени за индустриска примена.

Профили на жлеб и сметковни преч-

ници — — — — — JUS P. 1. 1

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 14—7598/1
23 ноември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 37 од 2 ноември 1964 година објавува:

Закон за Завршната сметка за извршување на буџетот за 1963 година;

Закон за специјалните училишта;

Закон за измени и дополненија на Законот за давање помош на учесниците и семејствата на учесниците на Народноослободителната војна;

Одлука за доделување на општините 300.000.000 динари од Буџетот на СР БиХ за 1964 година;

Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на СР БиХ;

Одлука за Завршната сметка на Резервниот фонд на СР БиХ за 1963 година;

Одлука за одобрување користење на средствата на посебната буџетска резерва во 1964 година;

Решение за назначување помошник републички секретар за земјоделство и шумарство;

Одлука за утврдување половината на членовите на Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на кои им престанал мандатот и за изборот на половина нови членови што ги избираат собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците.

Во бројот 38 од 9 ноември 1964 година објавува:

Наредба за определување на занаетчиските дејности и дејностите што се сметаат слични на занаетчиски дејности;

Наредба за занаетчиските дејности и дејности слични на занаетчиските дејности во кои можат да се вршат услуги од место до место;

Наредба за занаетчиските дејности за чие вршење е потребно познавање на техничките прописи и прописите за заштита при работата.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 46 од 7 ноември 1964 година објавува:

Решение за измена и дополние на Решението за основање шумско-стопански подрачја;

Договор за социјално осигурување на свештените на Романската православна црква;

Договор за социјално осигурување на свештените на Реформаторската рисјанска црква во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Договор за социјално осигурување на свештените на Евангелистичко-рисјанската црква во Социјалистичка Република Србија;

Договор за социјално осигурување на свештените на Словачката евангелистичка рисјанска а. в. црква во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Во бројот 47 од 14 ноември 1964 година објавува:

Одлука за дополние на Одлуката за финансирањето на определени самостојни установи.

ОБРАСЦИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

кои се составен дел на Правилникот за извршување на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/64) се објавени како Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/64 и можат да се добијат преку СЛУЖБАТА ЗА ПРОДАЖБА на Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристика 1. Жиро-сметка 101-13-602-32.

СОДРЖИНА:

	Страна
665. Указ за прогласување на Општиот закон за архивската граѓа — — — — —	841
Општ закон за архивската граѓа — — — — —	841
666. Указ за прогласување на Законот за Архивот на Југославија — — — — —	842
Закон за Архивот на Југославија — — — — —	842
667. Указ за прогласување на Законот за Архивскиот совет на Југославија — — — — —	844
Закон за Архивскиот совет на Југославија — — — — —	844
668. Указ за прогласување на Законот за измени на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните — — — — —	845
Закон за измени на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните — — — — —	845
669. Уредба за измена на Тарифата за данокот на промет — — — — —	846
670. Одлука за отворање Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Лусака — Замбија — — — — —	847
671. Одлука за одобрување регрес за ротохартија — — — — —	847
672. Правилник за извршување на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1964 година — — — — —	847
673. Решение за југословенските стандарди за помошни средства во областа на индустријата на гума — — — — —	863
674. Решение за југословенскиот стандард од областа на испитувањето на лепкови врз базата на еластомер — — — — —	863
675. Решение за југословенските стандарди за клинест ремени и ременици — — — — —	963